



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 29 април 1996
Скопје

Број 21

Год. LII

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

404.

Врз основа на член 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на Република Македонија“ број 13/96), Законодавно – правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 април 1996 година, го утврди пречистениот текст на Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна.

Пречистениот текст на Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна, ги опфаќа Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 57/91) и Законот за изменување и дополнување на Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на Република Македонија“ број 13/96) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 13-1479/1
24 април 1996 година
Скопје

Претседател
на Законодавно – правната
комисија на Собранието
на Република Македонија,
Александар Гештаковски, с.р.

ЗАКОН ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕС- НИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА (Пречистен текст)

Член 1

Учесниците во Народноослободителната војна и учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија (во натамошниот текст: учесници во НОВ) на кои времето од стапувањето во НОВ до 15 мај 1945 година, односно времето од стапувањето во НОДЕМ до 8 јули 1949 година им е признато во посебен стаж во двојно траење според прописите од пензиското и инвалидското осигурување, имаат право на материјално обезбедување под услови и во обем предвиден со овој закон.

Брачниот другар и децата неспособни за работа на починат учесник во НОВ или НОДЕМ имаат право на материјално обезбедување ако биле издржувани од починатото лице и ако тоа лице додека било живо не остварило право на пензија по прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 2

Учесниците во НОВ можат да се стекнат со право на материјално обезбедување ако не оствариле право на старосна, инвалидска или семејна пензија според прописите од пензиското и инвалидското осигурување и ако немаат месечни приходи во семејството повисоки од најниската пензија во Републиката.

Учесниците во НОВ и членовите на нивните семејства кои се корисници на инвалидски додаток според другите прописи од боречко-инвалидската заштита не можат да остварат право на материјално обезбедување.

Член 3

Како месечен приход во семејството, во смисла на член 2 став 1 на овој закон се смета пензијата или платата на член на семејството, приходот од право на сопственост на земјиште и приходот од вршење на самостојна дејност.

Приходите од став 1 на овој член се утврдуваат врз основа на податоците за износот на пензијата и платата исплатена во последниот месец пред остварувањето на правото на материјалното обезбедување, а катастарскиот приход и приходот од вршење самостојна дејност, врз основа на податоци за остварените приходи во тековната или претходната година доколку не е утврден приходот за тековната година.

Член 4

Како семејство во смисла на член 3 од овој закон се сметаат брачните другари и децата кои живеат во заедничко домаќинство и заеднички ги трошат остварените приходи.

Член 5

Средства за остварување на правата според овој закон се обезбедуваат во Буџетот на Републиката.

Член 6

Материјалното обезбедување на лицата од член 1 на овој закон кои немаат приходи во семејството се определува во висина на најниската пензија во Републиката (полн износ), а на лицата кои имаат приходи во семејството пониски од цензусот утврден во член 2 став 1 на овој закон, 70 посто од полниот износ (намален износ).

Член 7

Корисници на материјалното обезбедување во случај на неспособност за вршење на основните животни функции имаат право на надоместок за нега и помош од друго лице.

Надоместокот од став 1 на овој член се определува во висина од 80 посто од износот на материјалното обезбедување на корисникот.

Потребата за помош и нега од друго лице ја утврдуваат лекарските комисии при Министерството за труд и социјална политика, надлежни за утврдување на воениот инвалидитет.

Член 8

Во случај на смрт на корисникот на материјално обезбедување или на член на неговото семејство, по долготрајна болест, претрпени штети поради елементарни и други непогоди, корисникот на материјално обезбедување или членот на семејството има право на еднократна парична помош.

Еднократна парична помош се определува во висина на износот на материјалното обезбедување на корисникот и тоа на едно лице најмногу двапати во годината.

Член 9

Корисник на материјално обезбедување поради неспособност за самостоен живот може да биде сместен во социјална организација, а трошоците за сместување се надоместуваат од средствата за материјално обезбедување.

Додека корисникот е сместен во социјална организација не му се исплатува материјално обезбедување и надоместок за помош и нега од друго лице, а ако има членови на семејството му се исплатува само материјалното обезбедување.

Член 10

Материјалното обезбедување и надоместокот за нега и помош од друго лице во текот на годината се усогласуваат со висината на најниската пензија во Републиката.

Член 11

Корисниците со полн и намален износ на материјално обезбедување имаат право на здравствена заштита во обем, под услови и на начин утврдени со прописите за здравствената заштита.

Член 12

Барањата за остварување на права според овој закон се поднесуваат до Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди.

Кон барањето се приложува соодветна документација со која се докажува дека се исполнети пропишаните услови за остварување на правото.

Член 13

За правата утврдени со овој закон во прв степен решава Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди, а по жалбите изјавени против решенијата донесени во прв степен решава Министерството за труд и социјална политика.

Член 14

Правата на месечните парични примања предвидени со овој закон се остваруваат од првиот ден на наредниот месец од денот на поднесувањето на барањето, а трае сè додека корисникот ги исполнува условите пропишани со овој закон.

Правата според овој закон престануваат од првиот ден на наредниот месец по настанатите промени, кои имаат влијание за престанување на правото.

Член 15

Корисниците на правата по овој закон се должни да ја пријават секоја промена во семејната и материјална состојба која има влијание врз користењето на правото и висината на паричните примања во рок од 30 дена од настанувањето на промената.

Надлежниот орган по службена должност, врз основа на пријава на корисникот или на друг начин покретува постапка и донесува решение за престанување на правото или за намалување, односно зголемување на месечното парично примање.

Член 16

Правата остварени според овој закон не се наследуваат.

Неисплатените пристигнати износи на паричните примања, можат да се наследуваат во рок одреден со прописите за застареност на побарувањата.

Барање од став 2 на овој член можат да поднесат членовите на семејството кои живееле во заедничко домаќинство со корисникот до неговата смрт.

Член 17

Корисникот на кого му е извршена исплата на која немал право, должен е да го врати примениот износ:

- ако врз основа на неточни податоци за кои знаел или бил должен да знае дека се неточни, или на друг противправен начин остварил право што не му припаѓа или му припаѓа во помал обем;

- ако користи парично примање поради тоа што не пријавил промени кои би повлекле губење на правото, односно намалување на паричното примање.

Побарувањата од став 1 на овој член застаруваат по истекот на рокот одреден со прописите за застареност на побарувањата. Тие рокови почнуваат да течат од денот кога во управната постапка станало конечно решение со кое е утврдено дека исплатеното примање не следувало или следувало во помал износ, односно од денот кога е извршена последната исплата на примањето од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член.

Корисникот е должен да ја врати неправилно исплатената сума најмногу за последните три години, сметајќи од последната исплата на која немал право.

Доколку корисникот не изврши враќање на средствата, враќањето на неправилно примената сума ќе се оствари преку надлежниот суд.

Член 18

Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди обезбедува водење на евиденција за корисниците и потрошените средства.

Начинот на водењето на евиденцијата од став 1 на овој член го пропишува министерот за труд и социјална политика.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

По донесувањето на овој закон корисниците на исклучително материјално обезбедување, кои тоа право го оствариле според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ („Службен весник на СРМ“ број 41/85, 45/86, 10/88 и 17/91), ќе продолжат да го користат правото во висина на материјалното обезбедување што го примаат корисниците кои имаат приходи.

Член 20

Корисниците на материјално обезбедување на кои правото на материјално обезбедување им престана од 1 август 1992 година, заради остварување пензија по прописите од пензиското и инвалидското осигурување, а кои оствариле право на надоместок за нега и помош од друго лице, според член 7 од Законот за материјално обезбедување на учесниците од НОВ („Службен весник на Република Македонија“, број 38/91), до 31 јули 1992 година, продолжуваат да го користат правото на надоместокот за нега и помош од друго лице според одредбите на овој закон.

Член 21

Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди ќе изврши усогласување на решенијата донесени според Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ („Службен весник на СРМ“ број 41/85, 45/86, 10/88 и 17/91), согласно со одредбите на овој закон.

За корисниците на материјално обезбедување кои до влегувањето во сила на овој закон се стекнале со право според одлуки на собранијата на општините, Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди ќе донесе нови решенија согласно со одредбите на овој закон.

Усогласувањето, односно донесувањето на решенијата од ставовите 1 и 2 на овој член, Републичката управа за прашања на борците и воените инвалиди ќе го изврши во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на решенијата од ставовите 1 и 2 на овој член на затечените корисници на материјално обезбедување според законот и според одлуките на собранијата на општините, ќе им се исплатува аконтација во висина определена според член 6 од овој закон.

Член 22

Прописот од член 18 став 2 на овој закон министерот за труд и социјална политика ќе го донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ број 41/85, 45/86, 10/88 и 17/91).

405.

Врз основа на член 228 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и член 45, став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ И ДРУГИ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Во членот 32, став 1 од Уредбата за начинот на определувањето на висината на надоместоците за определени материјални трошоци и други примања на работниците во органите на управата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/92), наместо буквата „и“ се става записка, а после зборовите „копилотите“ се додаваат зборовите „и пилотите на обука“.

Во истиот член ставот 2 се менува и гласи: „надоместокот и додатокот за летање од став 1 на овој член на пилотите, копилотите и пилотите на обука се утврдува во месечен износ и изнесува 60% од нивната плата исплатена во тековниот месец“.

Член 2

Во член 33, став 3 зборовите „една дневница“ се заменуваат со зборовите „три дневници“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1475/1
24 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

406.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 63/95) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СТОКИ ВО 1996 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се определува износот на царински контингент и се определуваат стоките кои можат да се увезат без плаќање царина или со плаќање царина по стапка која е пониска од стапката на царината пропишана во Царинската тарифа (глава, тарифен број, тарифен став), а кои се посебно обележани со ѕвездичка и не се произведуваат во Република Македонија.

2. Износот на ненаплатената царина по основ на царински контингент при увоз на стоки во 1996 година ќе изнесува вкупно 2.1 милиони долари и истиот се распределува на две полугодја за тековната година, и

тоа прво полугодие до 30.06.1996 година, а второ полугодие до 31.12.1996 година.

Вредносниот контингент се распределува на следниот начин:

а) За увоз на опрема царинскиот контингент изнесува 1,4 милиони долари за 1996 година, односно за првото полугодие 600 илјади долари, а за второто полугодие 800 илјади долари;

б) За увоз на резервни делови царинскиот контингент ќе изнесува 700 илјади долари за 1996 година, односно за првото полугодие 300 илјади долари, а за второто полугодие 400 илјади долари.

Крајниот корисник не може да користи повеќе од 10% од вредносниот контингент предвиден за тоа полугодие.

3. Без плаќање царина може да се увезуваат следниве стоки:

а) Нова неупотребувана опрема наменета за непосредно производство, освен на опремата од глава 87 од Царинската тарифа, со исклучок на тарифниот број 87.01 – Трактори, друмски влекачи за приколки и други влечни возила (освен оние од тарифниот број 87.09), наменети за проекти во стопански недоволно развиените подрачја која ќе биде лоцирана во тоа подрачје најмалку 5 години.

Вредноста на оваа опрема да изнесува најмалку 5.000 американски долари изразено во денарска противвредност, од едно парче или повеќе парчиња што претставуваат технолошка целина и истите да бидат произведени најмногу 3 години пред денот на увозот.

б) Нови – резервни делови наменети за непосредно производство во индустријата, земјоделството и производното занаетчиство, со вредност од најмалку 200 американски долари изразено во денарска противвредност по парче.

в) Суровини и репродукционен материјал за производство на:

- лекови, фармацевтски производи, рендген филмови и раствори за дијализа;
- вештачки губрива;
- средства за заштита на растенијата;
- ветеринарски препарати;
- добиточна храна.

г) Готови лекови и дијализатори;

д) Живи животни од чиста раса за приплод и гоњење.

4. Со плаќање царина по стапка која е пониска за 50% од стапката на царината пропишана во Царинската тарифа може да се увезува нова неупотребувана опрема наменета за непосредно производство, освен на опремата од глава 87 од Царинската тарифа, со исклучок на тарифниот број 87.01 – Трактори, друмски влекачи за приколки и други влечни возила (освен оние од тарифниот број 87.09).

Вредноста на оваа опрема да изнесува најмалку 5.000 американски долари изразено во денарска противвредност, од едно парче или повеќе парчиња што претставуваат технолошка целина и истите да бидат произведени најмногу 3 години пред денот на увозот.

5. Во рамките на билансните потреби на производството, а во динамиката според мислењето на Министерството за стопанство, без плаќање на царина ќе се увезат:

- 25.000 тони нерафиниран шеќер;
- 15.000 тони сурово сончогледово масло.

6. Увезот на опремата од точка 3 подточка а) и точка 4 на оваа Одлука се одобрува доколку:

– Опремата е со техничко – технолошки карактеристики кои обезбедуваат модернизација на постојните капацитети во индустријата, земјоделството и производното занаетчиство;

– Опремата е наменета за вградување во капацитети во индустријата, земјоделството и производното занаетчиство, кои се извозно ориентирани и придонесуваат за подобрување на платниот биланс, не се енергоинтензивни, обезбедуваат повисока фаза на доработка на домашното производство и даваат брзи ефекти.

7. За увоз на стока без плаќање царина или за плаќање царина по стапка која е пониска за 50% од стапката на царината пропишана во Царинската тарифа министерот за финансии донесува решение по барање на инвеститорот, односно крајниот корисник на стоките, а по претходно мислење од:

– Министерството за стопанство – дека стоките од точка 3, подточка а) и б), и алинеја 1 од подточка в), како и стоката од точка 4 на оваа одлука, не се произведуваат во Република Македонија. Стоката од точка 3 подточка а) и точка 4 претставува технолошка целина, стоката од точка 3 подточка а) и б) и точка 4 е наменета за непосредно производство, дека опремата од точка 3 подточка а) и точка 4 е во согласност со карактеристиките од точка 6 алинеја 1 и 2 од оваа одлука.

– Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство – дека опремата од областа на земјоделството одговара на намените од точка 6 на оваа одлука, дека суровините и репродукциониот материјал за производство на вештачки гудрива, средства за заштита на растенијата, ветеринарски препарати и добиточна храна, како и живите животни од чиста раса за приплод и гоњење, не се произведуваат во Република Македонија;

– Министерството за развој – дека опремата од точка 3 подточка а) е наменета за проекти во стопански недоволно развиени подрачја;

– Министерството за здравство – дека готовите лекови и дијализаторите не се произведуваат во Република Македонија.

8. Определениот вредносен царински контингент од точка 2 на оваа одлука не се однесува на увозот на стоки по основ на точка 3 подточка а), в), г), д) и на точка 5 од оваа одлука.

9. Стоките од оваа одлука не можат да се оттуѓат, да се дадат на друг на употреба, ниту да се користат за цели за кои не се увезени пред истекот на рокот од 5 години од денот на увозот.

10. Доколку претпријатие, друго правно лице и претприемачот со стоките од оваа одлука постапи спротивно на точка 9 од оваа одлука, должни се да ја платат царината пропишана со Законот за Царинската тарифа.

11. Со парична казна од четири до дваесет плати, ќе се казни за прекршок претпријатието или друго правно лице, ако пред истекот на рокот од 5 години стоките од оваа Одлука ги отуѓи, ги даде на друг на употреба или ги користи за цели за кои не се увезени.

За дејствијата од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок одговорното лице во претпријатието или во друго правно лице, како и претприемачот со парична казна од една до три плати.

12. Оваа одлука ќе се применува за одобрените увози на стоки кои ќе бидат внесени, а неоцаринети во царинското подрачје на Република Македонија заклучно со 31.12.1996 година.

13. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1476/1
24 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

407.

Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Сл. весник на РМ“ бр. 2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 2/94 и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. При увозот на производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада) без какао од тарифниот број на ЦТ 17.04 се плаќа посебна давачка и тоа:

– за производите од тарифната ознака на ЦТ 1704.10 – гуми за цваќање, вклучувајќи ги и оние превлечени со шеќер – 31,00 денари по еден килограм;

– за производите од тарифната ознака на ЦТ 1704.902 – бела чоколада – 30,00 денари по еден килограм;

– за производите од тарифната ознака на ЦТ 1704.903 – бонбони – 25,00 денари по еден килограм;

2. При увозот на чоколада и други прехранбени производи што содржат какао од тарифниот број на ЦТ 18.06 се плаќа посебна давачка и тоа:

– за производите од тарифната ознака на ЦТ 1806.31 – полнети – 30,00 денари по еден килограм;

– за производите од тарифната ознака на ЦТ 1806.32 – неполнети – 30,00 денари по еден килограм; и

– за производите од тарифната ознака на ЦТ 1806.90 – друго – 30,00 денари по еден килограм.

3. При увозот на леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи со додаток на какао или без додаток на какао: нафора, капели за фармацевтски производи, обланди, оризова хартија и слични производи од тарифниот број на ЦТ 19.05 се плаќа посебна давачка и тоа за производите од тарифната ознака на ЦТ 1905.30 – слатки бисквити, вафли и обланди – 10,00 денари по еден килограм.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1484/1
22 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

408.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1996 ГОДИНА ЗА ОБВРСКИТЕ ПО ОСНОВ НА НЕНАПЛАТЕНИ ДЕВИЗНИ ПОБАРУВАЊА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за распоредување на средствата од Буџетот на Република Македонија за 1996 година за обврските по основ на ненаплатени девизни побарувања на претпријатијата од странство („Службен весник на РМ“, бр. 18/96), во членот 3 во точката 1 износот „16.883.000“ се заменува со износот „16.833.000“;

Во точката 2 износот „57.428.000“ се заменува со износот „57.259.000“;

Во точката 3 износот „5.868.000“ се заменува со износот „5.851.000“;

Во точката 4 износот „5.460.000“ се заменува со износот „5.445.000“;

Во точката 5 износот „23.926.000“ се заменува со износот „23.862.000“;

Во точката 6 износот „1.275.000“ се заменува со износот „1.271.000“;

Во точката 7 износот „2.135.000“ се заменува со износот „2.128.000“;

Во точката 8 износот „1.583.000“ се заменува со износот „1.579.000“;

Во точката 9 износот „961.000“ се заменува со износот „957.000“;

Во точката 10 износот „525.000“ се заменува со износот „523.000“;

Во точката 11 износот „463.000“ се заменува со износот „461.000“;

Во точката 12 износот „519.000“ се заменува со износот „517.000“;

Во точката 13 износот „1.459.000“ се заменува со износот „1.455.000“;

Во точката 14 износот „625.000“ се заменува со износот „623.000“;

Во точката 16 износот „1.558.000“ се заменува со износот „1.554.000“;

Во точката 17 износот „1.662.000“ се заменува со износот „1.658.000“;

Во точката 18 износот „1.987.000“ се заменува со износот „1.981.000“;

Во точката 19 износот „325.000“ се заменува со износот „314.000“;

Во точката 20 износот „358.000“ се заменува со износот „357.000“;

По точката 20 се додава нова точка 21 која гласи:

„21. Политекс-Прилеп со износ од 362.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1449/1
24 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

409.

Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Сл. весник на РМ“ бр. 2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94) Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ПЛАЌААТ ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ

1. Во Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот претпријатијата и другите правни лица плаќаат посебни давачки („Сл. весник на РМ“ бр. 16/94, 29/94, 42/94, 46/94, 21/95 и 30/95) во точката 1 по редниот број 17-а се додава нов реден број 17-в кој гласи:

Реден број	Тарифен број на ЦТ	Тарифна ознака на ЦТ	Наименовање на стоките
17-в	17.04		Производи од шеќер (вклучувајќи и бела чоколада) без какао
		1704.10	– гуми за цваќање, вклучувајќи ги и оние превлечени со шеќер
		1704.902	– бела чоколада
		1704.903	– бонбони

18.06

1806.3

1806.31

1806.32

1806.90

19.05

1905.30

Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао

– друго, во табии или прачки

– – полнети

– – неполнети

– друго

Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капели за фармацевтски производи, обланди, оризова хартија и слични производи

– слатки бисквити, вафли и обланди

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1483/1
22 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

410.

Врз основа на член 5 од Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 1995 година („Службен весник на РМ“ бр. 69/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ВИШОЦИТЕ НА ПРИХОДИТЕ НАД ДОЗВОЛЕНОТО НИВО НА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1995 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се врши распределба на вишоците на приходи над дозволеното ниво на потрошувачка остварени во 1995 година во износ од 77.009.516 денари.

2. Средствата се распределуваат на:

– Собрание на град Скопје, за реконструкција на улицата „Водњанска“ 20.000.000 ден

– Собрание на општина „Центар“ – Скопје, за асфалтирање и поправка на улици 2.500.000 ден.

– Собрание на општина „Чаир“ – Скопје за регионален водовод „Сандево“ и водовод во село Љубанци 4.500.000 ден.

– Собрание на општина „Гази Баба“ – Скопје за експлоатација на регионален водовод, уредување на градежно земјиште, локалната патна мрежа, подобрување на електричен напон и уредување на електрично рекреативниот центар „Хиподром“ 5.300.000 ден.

– Собрание на општина „Карпош“ – Скопје за проектирање за вклучување во градскиот водовод во селата 3.500.000 ден.

– Собрание на општина „Кисела Вода“ – Скопје, за довршување на водовод во селата, одводнување на атмосферска вода, асфалтирање на тротоари, проект и доградба на фекална канализација, реконструкција на локална патна мрежа 4.500.000 ден.

– Собрание на општина Берово, за изградба на одводен канал за атмосферски води и реконструкција на зградата на Собранието 800.000 ден.

– Собрание на општина Валандово, за санација на последиците од елементарни непогоди 300.000 ден.

– Собрание на општина Македонски Брод, за набавка на возило за смет 400.000 ден.

– Собрание на општина Кратово, за водоснабдување 150.000 ден.

– Собрание на општина Куманово, за исплата на надомест за експроприрано земјиште по судски решенија 1.000.000 ден.

- Собрание на општина Охрид за довршување на ко-
латорскиот систем 3.000.000 ден.
- Собрание на општина Свети Николе, за уредување
на улици и локални патишта 700.000 ден.
- Собрание на општина Струмица, за обврски за из-
градба на селските водоводи, одржување на јавни повр-
шини, зеленило и улично осветление 3.000.000 ден.
- Собрание на општина Тетово, за обврски по извр-
шени работи на локалниот пат с. Бродец – Тетовско
1.200.000 ден
- Чистење на регионалните и магистралните патишта
од комунален и градежен смет 6.600.000 ден
- Републички завод за вработување – за покривање
на дефицит 19.559.516 ден.

3. Корисниците на средствата од точка 2 на оваа одлука се должни средствата да ги користат наменски.

4. Исплатата на средствата ќе се врши преку посебни сметки, според документација за извршените работи за кои средства се доделени.

5. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Министерството за финансии и Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1326/1
24 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

411.

Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-трговско работење ("Службен весник на РМ" бр.31/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр.38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз ("Службен весник на РМ" бр.81/93, 38/94, 52/94, 57/94, 22/95 и 50/95) во Списокот на стоките со форми на извозот и увозот во делот на увозот се врши измена на режимот кај:

– овци за приплод, во тарифниот број 0104.101, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

– кози за приплод, во тарифниот број 0104.201, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

– круши и дуњи, во тарифниот број 0808.20, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

– млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување, во тарифните броеви: 0402.10, 0402.21, 0402.29, 0402.91 и 0402.99, кратенката "ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратенката "КК" (количински контингент);

– јаготки, во тарифниот број 0810.10, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

– брашно од жита, освен од пченица или наполица, во тарифните броеви: 1102.30 и 1102.90, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

– производи од шеќер (вклучувајќи бело чоколадо) без какао во тарифните броеви: 1704.10, 1704.901, 1704.902, 1704.903 и 1704.909 кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

– чоколада и други прехранбени производи што содржат какао, во тарифните броеви: 1806.10, 1806.20, 1806.31, 1806.32 и 1806.90, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи со додаток на какао и без додаток на какао: нафора, капели за фармацевтски производи, обланди, оризова хартија и слични производи, во тарифните броеви: 1905.10, 1905.20, 1905.30, 1905.40 и 1905.90, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- неактивен квасец: други едноклеточни микроорганизми, во тарифниот број 2102.209, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- маслени погачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на растителни маснотии или масла, освен оние од тарифниот број 2304 и 2305, немелени, мелени или пелетизирани во тарифните броеви: 2306.30 и 2306.40 кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- хомогенизиран или реконструиран тутун (фолија) во тарифниот број 2403.91 кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- руди на олово, во тарифниот број 2607.001, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сирови: производи на друго место неспоменати или вклучени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали и ако претставуваат основни состојки на овие производи, во тарифните броеви: 2710.001, 2710.0011, 2710.0012, 2710.0013, 2710.0014, 2710.0015, 2710.0019, 2710.002, 2710.0041, 2710.0042, 2710.0049, 2710.0059, 2710.006, 2710.008, 2710.010, кратенката "ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратенката "КК" (количински контингент);

- мешаници на пропан и бутан, во тарифниот број 2711.191, кратенката "ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратенката "КК" (количински контингент);

- предконцентрати врз база на Синеп, Сирам и Тирам (ТМТР) во тарифниот број 3803.2011, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- препарати за галванизација и фосфатирање во тарифниот број 3823.901, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- цевки, црева и прибор за нив (на пример: спојници, колена, прирабници) од пластични маси, од полимери на винил-хлорид, во тарифниот број 3917.23, кратенката "ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратенката "КК" (количински контингент);

- печатена украсна хартија за производство на ламинат, за облагородување на дрвени плочи, импрегнации и друго, во тарифниот број 4811.391 кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- вреки и кеси од хартија со широчина на основата од 40 см или поголема, во тарифниот број 4819.30, кратенката "ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратенката "КК" (количински контингент);

- керамиди, во тарифниот број 6905.10, кратенката "ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратенката "КК" (количински контингент);

- топовалани плоснати производи, од железо или нелегиран челик, со широчина 600 мм или поголема, неплатинирани и непревлечени, во тарифните броеви: 7208.121, 7208.129, 7208.131, 7208.139, 7208.141, 7208.149, 7208.221, 7208.229, 7208.231, 7208.239, 7208.241 и 7208.249, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- пловнати валани производи, од железо или нелегиран челик, со широчина 600 мм или поголема, ладновалани (ладноредуцирани) неплатинирани и непревлечени, во тарифните броеви: 7209.111, 7209.119, 7209.121, 7209.129, 7209.131, 7209.139, 7209.141 и 7209.149, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- цевки и шупливи профили, безрабни, од железо (освен од леано железо) или челик, во тарифните броеви: 7304.10, 7304.203, 7304.205, 7304.31 и 7304.51, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен увоз);

- други сијалици со влакна, исклучувајќи и ултравиолетни и инфрацрвени сијалици, до 1000 W во тарифниот број 8539.211, кратенката "ЛБ" (слободен увоз) се заменува со кратенката "КК" (количински контингент);

2. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот ("Службен весник на РМ" бр.81/93, 38/94, 52/94, 57/94, 22/95 и 50/95) во Списокот на стоките со форми на извозот и увозот во делот на извозот се врши измена на режимот кај:

- живи животни, вид говеда, чисти раси за приплод, во тарифните броеви: 0102.904, 0102.905, 0102.906 и 0102.907, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- свињи живи, во тарифните броеви: 0103.912, 0103.913, 0103.919, 0103.922 и 0103.929, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- месо свинско, свежо, разладено или замрзнато, во тарифните броеви: 0203.11, 0203.12, 0203.19, 0203.21, 0203.22 и 0203.29, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додаден шеќер или други материи за засладување, во тарифните броеви: 0402.10, 0402.21, 0402.29, 0402.91 и 0402.99, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- путери и други маснотии и масла добиени од млеко, во тарифните броеви: 0405.001, 0405.002 и 0405.009, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- амбра сива, кастореиум, цибет и мошус, кантариди, жолчки сушени или несушени, жлезди и други животински материи, свежи, разладени или замрзнати или поинаку привремено конзервирани, што се употребуваат во производството на фармацевтски производи, во тарифните броеви: 0510.001 и 0510.009, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- јарма од жита, гриз и пелети, во тарифните броеви: 1103.11, 1103.12, 1103.13, 1103.14, 1103.19, 1103.21 и 1103.29, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- хмел, свеж или сушен, вклучувајќи и кршен или мелен или во форма на пелети, лупулин, во тарифните броеви: 1210.10, 1210.201 и 1210.209, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- масти и други свински и животински маснотии добиени со топење, пресување или со солвентна екстракција, во тарифните броеви: 1501.001, 1501.002 и 1501.009, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- маснотии од животни од видовите говеда, овци и кози, сурови или топени, вклучувајќи пресувани или добиени со солвентна екстракција, во тарифните броеви: 1502.001, 1502.002, 1502.009, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- стеарин од свинска маст за јадење, масло од свинска маст за јадење, олеостеарин, олеомасло и масла од лој, неџмулгирани, немешани или на друг начин приготвени, во тарифните броеви: 1503.001, 1503.002, 1503.009, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани, во тарифните броеви: 1507.10, 1507.90, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- сурово масло од Синап, во тарифниот број 1514.102 и друго масло од Синап, во тарифниот број 1514.909, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- други растителни масти и масла, неиспарливи (вклучувајќи масло од јојоба) и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани, во тарифните броеви: 1515.11 и 1515.19, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахароза, во цврста состојба, во тарифните броеви: 1701.91, 1701.993 и 1701.999, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер, во тарифниот број 1703.90, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- екстракти на слад, во тарифниот број 1901.901, производи за диететска исхрана во тарифниот број 1901.902, и друго, во тарифниот број 1901.909, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- производи што се употребуваат за исхрана на животни, премикси, во тарифниот број 2309.903, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- сол за јадење, во тарифниот број 2501.001, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- нафта сурова, во тарифниот број 2709.001, кратенката "ЛБ" (слободен извоз) се заменува со кратенката "КК" (количински контингент);

- масла сурови од битуменозни минерали, во тарифниот број 2709.009, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали, освен сирови: производи на друго место неспомнати или вклучени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали и ако претставуваат основни состојки на овие производи, во тарифните броеви: 2710.003, 2710.0041, 2710.0049, 2710.0051, 2710.0059, 2710.007, 2710.008, 2710.009, 2710.011, 2710.012, 2710.013, 2710.014, 2710.015, 2710.016, 2710.017, 2710.018, 2710.019, 2710.20 и 2710.099, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- нафтени гасови и други гасовити јагленоводороди, во тарифните броеви: 2711.11, 2711.12, 2711.13, 2711.14, 2711.199, 2711.21 и 2711.29, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- кокс, битумен и други остатоци од нафта, или од масла од битуменозни минерали, во тарифните броеви: 2713.11, 2713.12, 2713.20 и 2713.90, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- минерални или хемиски ѓубриња што содржат два или три ѓубриви елементи, азот, фосфор и калиум, други ѓубриња; производи од оваа глава во форма на таблети или слични форми или во пакување до 10 кг. бруто маса, во тарифните броеви: 3105.20, 3105.40, 3105.511, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- други крупни и ситни сирови кожи, во тарифните броеви: 4103.10, 4103.20, 4103.901 и 4103.909, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- штавена кожа од други животни, во тарифниот број 4107.101, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- огревно дрво во облици, цепеници, струганици, отпадоци и остатоци, во тарифните броеви: 4401.21, 4401.22, 4401.301 и 4401.309, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- дрвен јаглен (вклучувајќи дрвен јаглен од лушпи), агломериран или неагломериран, во тарифните броеви: 4402.001, 4402.002, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- дрво за обрачи; цепени колци; зашилени колја, пратци, летеви и столбови за огради од дрво зашилени, но нерезени по должина; дрво грубо прекратено или нетокарено, несвиткано или обработено поинаку, погодно за производство на стапови, чадори, држачи за алати или слични производи: ленти, цевки, и слично дрво, во тарифните броеви: 4404.10, 4404.20, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- дрвна волна, дрвно брашно, во тарифниот број 4405.00, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

- железнички и трамвајски прагови од дрво, во тарифните броеви: 4406.101, 4406.102, 4406.109, 4406.901, 4406.902 и 4406.903, кратенката "КК" (количински контингент) се заменува со кратенката "ЛБ" (слободен извоз);

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр 23-1431/1
24 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

412.

Врз основа на член 13 и 14 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА КОНТИНГЕН- ТИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ОД 1.05.1996 ДО 31.12.1996 ГОДИНА СО КВАРТАЛНА ДИНА- МИКА

Член 1

За периодот од 1.V.1996 до 31.XII.1996 година се утврдува квартална динамика на обемот на количинските контингенти „КК“ за извоз и увоз на стоки како што следи во списоците 1 и 2 кои се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Распределбата на утврдените контингенти се врши до крајот на првиот месец во кварталот.

Издадените решенија во секој квартал се со квартална динамика, а Министерството за надворешни работи цени дали е оправдано нивно продолжување.

Член 3

Распределбата на утврдените количински контингенти за извоз и увоз на стоки ја врши Министерството за надворешни работи преку Комисијата составена од претставници на Министерството за надворешни работи, Министерството за стопанство, Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и Министерството за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1432/1
24 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

СПИСОК 1

КОЛИЧИНИ НА СТОКИ КОИ ПО ИЗВОЗОТ СР НА РЕЖИМ КОЛИЧИНСКИ
 КОНТИНГЕНТ "КК" ЗА ПЕРИОД ОД 01.05. ДО 31.12.1996, (X)
 КВАРТАЛНА ДИНАМИКА

Назив на производот	Тарифен број	-- во тони --				ВКУПНО
		Мај и јуни квартал	Трет квартал	Четврт квартал		
1	2	3	4	5	6	7
Коњи:	0101.1					
-- Чиста раса за приплод:	0101.11					
-- Пастури за приплод	0101.193	0	0	0		0
-- Кобили за приплод	0101.194	0	0	0		0
-- Жеребџија за приплод	0101.195	0	0	0		0
Живи животни, вид говеда:	0102.					
Чисти раси за приплод:	0102.10					
-- Бикови	0102.101	0	0	0		0
-- Крави	0102.102	0	0	0		0
-- Јуница	0102.103	0	0	0		0
-- Телиња	0102.104	0	0	0		0
Свињи живи	0103.					
Чисти раси за приплод	0103.10	0	0	0		0
-- друго:	0103.9					
-- За приплод	0103.911	0	0	0		0
-- За приплод	0103.921	0	0	0		0
Месо говедско, свежо или разладено, трупови и полутки	0201.10	100	150	150		400
-- Телешки	0201.101					
-- Јунешки	0201.102					
-- Говедски	0201.103					
-- Други	0201.109					
-- Други, парчиња со коски:	0201.20					
-- Телешки	0201.201	0	0	0		0
-- Јунешки:	0201.202					
-- Јунешки компензирани четврти	0201.2021	100	150	150		400
-- Јунешки задни четврти	0201.2023	100	150	150		400
-- Друго	0201.2029	0	0	0		0
-- Говедски:	0201.203					
-- Компензирани четврти	0201.2031	0	0	0		0
-- Предни четврти	0201.2032	0	0	0		0
-- Задни четврти	0201.2033					
-- Друго	0201.2039					
-- Друго	0201.209	0	0	0		0
-- Месо без коски:	0201.30					
-- Телешко	0201.301	0	0	0		0
-- Јунешко	0201.302					
-- Компензирани четврти	0201.3021	0	0	0		0
-- Предни четврти	0201.3022	0	0	0		0
-- Задни четврти	0201.3023	0	0	0		0
-- Задни четврти	0201.3029	0	0	0		0
-- Говедско:	0201.303					
-- Компензирани четврти	0201.3031	0	0	0		0
-- Предни четврти	0201.3032	0	0	0		0
-- Задни четврти	0201.3033	0	0	0		0
-- Друго	0201.3039	0	0	0		0
-- Друго	0201.309	0	0	0		0
Месо говедско замрзнато	0202.					
-- Трупови и полутки:	0202.10					
-- Телешки	0202.101	0	0	0		0
-- Јунешки	0202.102	0	0	0		0
-- Говедски	0202.103	0	0	0		0
-- Други	0202.109	0	0	0		0
-- Други, парчиња со коски:	0202.20					
-- Телешки	0202.201	0	0	0		0
-- Јунешки:	0202.202	0	0	0		0
-- Компензирани четврти	0202.2021	0	0	0		0
-- Предни четврти	0202.2022	0	0	0		0
-- Задни четврти	0202.2023	0	0	0		0
-- Друго	0202.2029	0	0	0		0
-- Говедски:	0202.203					
-- Компензирани четврти	0202.2031	0	0	0		0
-- Предни четврти	0202.2032	0	0	0		0
-- Задни четврти	0202.2033	0	0	0		0

1	2	3	4	5	6
-- Друго	0202.2030	0	0	0	0
-- Друго	0202.209	0	0	0	0
-- Без коски:	0202.30				
-- Телешки	0202.301	0	0	0	0
-- Јунешки:	0202.302				
-- Компензирани четврти	0202.3021	0	0	0	0
-- Предни четврти	0202.3022	0	0	0	0
-- Задни четврти	0202.3023	0	0	0	0
-- Друго	0202.3029	0	0	0	0
-- Говедоко:	0202.303				
-- Компензирани четврти	0202.3031	0	0	0	0
-- Предни четврти	0202.3032	0	0	0	0
-- Задни четврти	0202.3033	0	0	0	0
-- Друго	0202.3039	0	0	0	0
-- Друго	0202.309	0	0	0	0
Млеко и пашлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување:	0401.				
- Со содржина на маснотии до 1% по маса	0401.10	0	0	0	0
- Со содржина на маснотии над 1% до 8%	0401.20	0	0	0	0
Млеко и пашлака, со содржина на маснотии над 8% по маса:	0401.30				
- Пашлака	0401.301	0	0	0	0
- Друго	0401.309	0	0	0	0
Месниот зеленчук во мезинки или зрно, свеж или разладен	0708.				
- Грах	0708.20	0	0	300	300
Сушен месниот зеленчук во зрно, лупен или нелупен или крмен:	0713.				
-- Сушен грах	0713.31	0	0	0	0
-- Грах ситен црвен:	0713.32				
--- за сеидба	0713.321	0	0	0	0
--- други	0713.329	0	0	0	0
Пченица и наполица	1001.				
- Тврда пченица	1001.10				
--- семенска	1001.101	0	0	0	0
--- друга	1001.102	0	0	0	0
- Друга:	1001.90				
--- семенска пченица	1001.901	0	0	0	0
--- друга пченица	1001.902	0	0	0	0
--- наполица	1001.909	0	0	0	0
Ри	1002.00				
--- семенска	1002.001	0	0	0	0
--- Друга	1002.009	0	0	0	0
Јачмен	1003.00				
--- семенски	1003.001	0	0	0	0
--- пиварски	1003.002	0	0	0	0
--- за исхрана на добиток	1003.003	0	0	0	0
--- друг	1003.009	0	0	0	0
Овс	1004.00				
--- семенски	1004.001	0	0	0	0
--- друг	1004.009	0	0	0	0
Пченка	1005.				
- Семенска:	1005.10				
--- хибридна	1005.101	0	0	0	0
--- друга	1005.109	0	0	0	0
- Друга:	1005.90				
--- бела	1005.901	0	0	0	0
--- жолта	1005.902	0	0	0	0
--- чинквантин	1005.903	0	0	0	0
--- друга	1005.909	0	0	0	0
Брашно од пченица или наполица	1101.00				
--- Пченично	1101.001	0	0	0	0
--- од наполица	1101.009	0	0	0	0
Брашно од жита, освен од пченица или наполица:	1102.				
- Брашно ржено	1102.10	0	0	0	0
- Брашно пченично	1102.20	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
Семе од сончоглед, експлицитни криво или дробено	1208.00	0	0	0	0
Шеќерна репка	1212.91	0	0	0	0
Опаша и плеша од жита, оурази, непротвртени, експлицитни и оурази, мелени или престојани или во форма на пелети	1213.00	0	0	0	0
Брашна, добиточна репа, корени од добиточна храна; сено, луцерка, детелина, бопарета, добиточен кел, лутина, граорница и слични производи од добиточна храна, експлицитни и во форма на пелети:	1214.				
- Брашно и пелети од луцерка	1214.10	0	0	0	0
- Друго	1214.90	0	0	0	0
Масла од семе на сончоглед, шафранка и париково семе и нивни фракции, пречишчени или непречишчени, но хемики немодинирани	1512.				
- Масла од сончоглед и шафранка и нивни фракции:	1512.1				
-- Оурово масло	1512.11	0	0	0	0
-- Друго	1512.19	0	0	0	0
Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемики немоди- фицирани:	1514.				
- Оурово масло	1514.10				
--- од репка	1514.101	0	0	0	0
- Друго:	1514.90				
--- од репка	1514.901	0	0	0	0
Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемики чиста сахароза, во целота состојба:	1701.01	0	0	0	0
- Оугов шеќер без додатни средства за ароматизација и материји за обработување:	1701.1				
-- шеќер од шеќерна трска	1701.11	0	0	0	0
-- шеќер од шеќерна репка	1701.12	0	0	0	0
- Друго:	1701.9				
-- друго	1701.99				
--- шеќер од шеќерна трска, рафиниран	1701.991	0	0	0	0
--- шеќер од шеќерна репа, рафиниран	1701.992	0	0	0	0
Брашно, прав и пелети од месо или од месо отпадоци од риби или од черупкари, мекотелци или други водени безрбетници, негодни за животна исхрана, лифигирани	2301.				
- Брашно, прав и пелети од месо или месо отпадоци, лифигирани	2301.10	0	0	0	0
- Брашно, прав и пелети од риби или од черупкари мекотелци или од други водени безрбетници	2301.20	0	0	0	0
Трнци и други остатоци добиени од просејување, мелене или друга обработка на жита и легуминозни растенија, непелетизирани или пелетизирани	2302.				
- Од пченица	2302.10	0	0	0	0
- Од ориз	2302.20	0	0	0	0
- Од пченица	2302.30	0	0	0	0
- Од други жита	2302.40	0	0	0	0
- Од легуминозни растенија	2302.50	0	0	0	0
Остатоци од производство на окроб и слични остатоци, резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна трска и други отпадоци од шеќерната индустрија, остатоци и отпадоци од					

1	2	3	4	5	6
ПИВАРИ И ДВОТИЛДРИИ, ИМПЛЕТИСИРАНИ ИЛИ ПЕЛЕТИСИРАНИ:	2303.				
- ОСТАТОЦИ ОД ПРОИЗВОДОТЕТО НА ОМРОБ И ОПИЧНИ ОСТАТОЦИ	2303.10	0	0	0	0
- РИЗАНИ ОД ИМБЕРНА РЕПКА, ОТПАДОЦИ ОД ИМБЕРНА ТРОКА И ДРУГИ ОТПАДОЦИ ОД ПРОИЗВОДОТЕТО НА ИМБЕР	2303.20	0	0	0	0
- ОТПАДОЦИ ОД ПИВАРИ И ДВОТИЛДРИИ	2303.30	0	0	0	0
--- Маслени порачи, од соја	2304.001	0	0	0	0
--- Други маслени порачи	2304.009	0	0	0	0
Маслени порачи и други цврсти остатоци добиени со екстракција на растителни маслени или масла, освен оние од тар.бр. 2304. и 2305., немаслени, мелени или пелетисирани:	2306.				
- од семс на сончоглед	2306.30	0	0	0	0
Производи што се употребуваат за исхрана на животи:	2308.90				
- Друго:					
--- комплетни крени овени и суперконцентрати за исхрана на живина, риби и добиток:					
---- храна за рибна младакка	2308.901				
---- друго	2308.9019	0	0	0	0
--- добиточна храна, збогатена со мелаос, либра, загледи кидрати, витамини, минерали и сл.	2308.902	0	0	0	0
--- друго	2308.909	0	0	0	0
--- Нафта отрова	2709.001	0	0	0	0
--- Моторен бензин, експлозивни и авиобензини	2710.001	8.000	8.000	7.000	18.000
--- Гориво за млади мотори од бензиноски тип	2710.002	0	0	0	0
---- Гориво за млади мотори од петролејски (кислородски тип)	2710.0042	8.800	8.000	8.000	18.800
--- Дизел гориво	2710.006	9.800	13.000	7.000	20.800
--- Гасни масла други (нафт)	2710.010	50.000	52.000	40.000	142.000
Нафтни гасови и други гасовити јаглеводороди:	2711.				
- Течни:	2711.1				
-- Друго:	2711.19				
--- Мешаници на пропан и бутан	2711.191	2.000	2.000	2.000	8.000
Суви крпки и ситни коки, говедски коки од копитари (свижи или солени, сушени, лажени, приклучени или поинаку конзервирани по нештатени, ниту пергаментно обработени ниту натаро обработени), со длака и без длака, целени или нецелени:					
- Цели, крпки и ситни коки, говедски коки, со месо по кожа до 8 кг. кога се суви, до 10 кг. за солени или до 14 кг. кога се целени, свижи или поинаку конзервирани	4101.10	20	20	40	80
- Други говедски, целени или свижи солени:	4101.2	30	20	50	100
-- Цели	4101.21				
-- Крупни и полукрупни	4101.22				
-- друго	4101.29				
- Други говедски, поинаку конзервирани	4101.30	10	0	20	30
- Крупни и ситни коки од копитари	4101.40	10	0	20	30
Суви коки овчи и јагнети (свижи или солени, сушени, лажени, приклучени или поинаку конзервирани по нештатени, пергаментно или транспарентно необработени ниту поинаку натаро обработени), со длака или без длака, целени или нецелени, свижи или нецелени со забелешката 1 под 3) кои се од глава:	4102.				
- Со волна	4102.10	300	200	200	800
- без волна:	4102.2				

1	2	3	4	5	6
--ПИКЛУВАНИ	4102.21	0	0	0	0
--ДРУГИ	4102.29	0	0	0	0
Штабени кожи од говеда и копитари, без длака, освен штабените кожи од тар.бр. 4108. и 4109.	4104.				
- Цели говедокожи кожи, штабени со жижна површина до 28 квадратни отопи (2.8 м ²)	4104.10				
и--- НЕДОВРШЕНИ	4104.101	5.000	5.000	5.000	15.000 м ²
---- говедокожи кожи, штабени со растителна претштаба:	4104.21				
---- НЕДОВРШЕНИ	4104.211	5.000	5.000	5.000	15.000 м ²
---- говедокожи кожи, штабени со друг вид претштаба, НЕДОВРШЕНИ	4104.221	5.000	5.000	5.000	15.000 м ²
---- други НЕДОВРШЕНИ кожи	4104.281	0	0	0	0
---- други штабени кожи НЕДОВРШЕНИ	4104.391	100.000	100.000	100.000	300.000 м ²
Огрешно дрво во облици, цепеници, гранки, онопови или слични форми; исверки и олични четотички, дрвени, отруганици, отпадоци и остатоци од дрво, аглонери, рани или неагло- мерирани облици, брикети, палети и олични форми:	4401.				
- Огрешно дрво во облици, цепеници, гранки, онопови или олични форми	4401.10	0	5.000	5.000	10.000 м ³
Дрво необработено, со кора или без кора или беловина или грубо обработено	4403.				
- Заштитено со боја, кресот или со други средотва	4403.10	0	0	0	0
- Друго иглолисно	4403.20	1.300	2.000	2.000	5.300 м ³
---- од егзотични иглолисници	4403.201				
---- трупи за режње и фурнир од други иглолисници	4403.202				
---- целулозно	4403.203				
---- столбови за водови, неизпреги- нирани	4403.204				
---- друго	4403.209				
- Друго:	4403.9				
-- од дуб	4403.91				
-- трупи за режње и фурнир	4403.911	100	250	250	600 м ³
---- целулозно	4403.912	0	0	0	0
---- друго	4403.919	0	0	0	0
- Од бука:	4403.92				
---- за режње и фурнир	4403.921	1.300	2.000	2.000	5.300 м ³
---- целулозно	4403.922	0	0	0	0
---- друго	4403.929	0	0	0	0
---- Друго:	4403.99				
---- Трупи за режње од други тврди широколисници	4403.991	170	250	250	670 м ³
---- целулозно дрво и други тврди широколисници	4403.992	0	0	0	0
---- Трупи за режње и фурнир од топола	4403.993	130	200	200	530 м ³
---- целулозно дрво од топола	4403.994	130	200	200	530 м ³
---- Трупи за режње и фурнир од други меки широколисници	4403.995	0	0	0	0
---- целулозно дрво од други меки широколисници	4403.996	0	0	0	0
---- Трупи од егзотични широколисници	4403.997	0	0	0	0
---- Друго	4403.999	100	200	200	500 м ³
Отпадоци и остатоци од хартија или картон					
- Од небелена крафт хартија или картон или од бразовидна хартија или картон	4707.10	0	0	0	0
- Од хартија или картон добиени главно од белена жениска целулоза небоени во маса	4707.20	0	0	0	0
- од хартија или картон добиени главно од дрвесина (беоници, опиовица и олични печатени материји)	4707.30	0	0	0	0
- Други, вклучувајќи неофтирани отпадоци и остатоци	4707.90	70	100	100	270

1	2	3	4	5	6
Отпадоци и остатоци од жлезесто или челик; отпадни инготи, слабови и др. од жлезесто или челик, за претопување	7204.				
- Отпадоци и остатоци од ливано жлезесто	7204.10	0	0	0	0
- Отпадоци и остатоци од легирани челик	7204.2	0	0	0	0
-- од нерѓосувачки челик	7204.21				
-- други	7204.29				
- Отпадоци и остатоци од калаиовано жлезесто или челик	7204.30	0	0	0	0
- Други отпадоци и остатоци	7204.4	0	0	0	0
-- отруганици, опилки, отсечоци и ивичоци илично, вклучувајќи ги оние во бали	7204.41				
-- други	7204.49				
- Отпадни инготи, слабови и други за претопување	7204.50	0	0	0	0
Отпадоци, остатоци од бакар	7404.00	30	50	50	130
Отпадоци, остатоци од никел	7503.00	0	0	0	0
Отпадоци, остатоци од алуминиум	7602.00	50	50	50	150
Отпадоци, остатоци од олово	7802.00	0	0	0	0
Отпадоци, остатоци од цинк	7902.00	0	0	0	0

СПИСОК 2

КОЛИЧИНИ НА СТОКИ КОИ ВО УВОЗОТ СЕ НА РЕКИМ КОЛИЧИНСКИ
КОМПИЊЕНТ "КК" ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.05. ДО 31.12.1996,
СО КВАРТАЛНА ДИНАМИКА

Назив на производот	Тарифен број	Во тони				ВКУПНО
		Мај и први квартал	Трет квартал	Четврт квартал		
1	2	3	4	5	6	7
Овци и кози, живи:	0104.					
- Овци	0104.10	0	0	0	0	0
--- за колени	0104.102	0	0	0	0	0
--- загинала, други	0104.109	0	0	0	0	0
- Кози	0104.20	0	0	0	0	0
--- за колени	0104.202	0	0	0	0	0
--- загинала, друго	0104.209	0	0	0	0	0
Живина, домашна, жива (мокошки, пазки, гуоки, мисирки и морки):	0105.					
- Со маса до 185 г:	0105.1					
--- пилетица:	0105.11					
--- Живина за приплод	0105.111	3	5	5	13	
--- други	0105.119	10	5	0	15	
Месо овчо или козјо, свежо, разладено или замрзнато	0204.					
- Трипови и полутки, загнишки свежи или разладени	0204.10	0	0	0	0	
- Друго месо овчо, свежо или разладено	0204.2	0	0	0	0	
-- трипови и полутки	0204.21					
-- други парчиња од кооки	0204.22					
-- без кооки	0204.23					
- Трипови и полутки, загнишки, замрзнати	0204.30	0	0	0	0	
- Друго месо овчо, замрзнато	0204.40	0	0	0	0	
-- трипови и полутки	0204.41					
-- други парчиња од кооки	0204.42					
-- без кооки	0204.43					
- Месо козјо	0204.50	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6
Риби, живи	0301.				
- Други риби, живи	0301.9				
-- пастринки	0301.91	4	4	4	12
-- крап	0301.93	130	200	200	530
Риби, свежи или разладени, свежи					
рибини филети друго рибно месо од					
тар.бр. 0304.	0302.				
- Саломониди, свежи шигер и икра:	0302.1				
-- пастринка	0302.11	20	50	50	120
Млеко и павлака, концентrirани или					
со содржина на додаден шејер или					
други материи за засладување	0402.	150	180	180	510
- во прав, градоли или во други					
цвроти форми, со содржина на					
маснотија до 1.5% по маса	0402.10				
- во прав, градоли или во други					
цвроти форми без содржина на					
маснотија над 1.5% по маса:					
-- без додаден шејер или други					
материи за засладување	0402.21				
-- друго	0402.29				
- друго:	0402.9				
-- без додаден шејер или други					
материи за засладување	0402.91				
-- друго	0402.99				
Живински и птичи јајца во лупа,					
свежи конзерvirани или варени:	0407.00				
--- кокошкини јајца, други	0407.005	0	0	0	0
Други живи растенија (вклучувајќи ги					
живните корена) резници, калем-гран-					
чиња и калем, мицелиум (ртенн спори					
на печурка на зрна од жита):					
- Нежиленки, резници и калем-гран-					
чиња, калем:	0602.10	0	0	0	0
--- лозни	0602.101	0	0	0	0
--- други	0602.109	0	0	0	0
- Садници на застил веленчук, вклучувајќи ги и оние во форма на					
гребенки или цбунови, калемени					
или некалемени:	0602.20	0	0	200.000	200.000 парч.
--- лозни	0602.201				
--- други	0602.209				
Сечено цвеќе и цветни прутки од видови					
погодни за букети или за украсни цели,					
свежи, бојосани - белени, импрегнирани					
или поинаку приготвени:	0603.				
- Свежи	0603.10				
--- карамфили	0603.101	0	0	0	0
Компир, свеж или разладен:	0701.				
- Други	0701.90 *				
Помати свежи или разладени	0702.00 *				
Кромид, алма, лук, праз и други					
лукови, свежи или разладени:					
- Кромид и алма	0703.10				
--- друго	0703.109*				
Зелка, карфиол, келераба, кел и					
оличен велковиден веленчук со јадено					
свежи или разладени:					
- Друго	0704.90 *				
Краставици и коринџони, свежи					
или разладени	0707.00 *				
Прут веленчук, свеж или					
разладен:	0709.				
- Пиперки од родот "капсикум" или					
од родот "пимента"	0709.80				
--- солатки	0709.801*				
--- други	0709.809*				

1	2	3	4	5	6
Омекн зеленчук, цел, свечен во парчиња или мелен, но понатаму неприготвен:					
- Кромид	0712. 0712.20	5	10	10	25
Грозје, свежо или суво:	0808.				
- Свежо	0808.10	0	0	0	0
Пива, лубеници и папани: свежи:					
- Пива и лубеници	0807.10 *				
Јаболка, круши и думи, свежи:	0808.				
- Јаболка	0808.10	0	0	0	0
Касии, цреша и бешни. праски (вклучувајќи нектарини), сливи свежи:	0809.				
- Праски, вклучувајќи нектарини	0809.30	70	0	0	70
- Сливи	0809.40	0	0	0	0
Црни пипер од родот пипер: сува, кршена или мелена пиперка од родот "капсикум" или од родот "пиперента"	0904.				
- Пиперка сува, кршена или мелена	0904.20				
--- некршена и немелена:	0904.201	30	50	50	130
---- слатка	0904.2011				
---- друга	0904.2019				
--- кршена или мелена	0904.209	20	30	30	80
Пченица и наполица:					
- Тврда пченица	1001.10				
--- семенока	1001.101	0	0	0	0
--- друга	1001.102	0	0	0	0
- Друго	1001.90				
--- семенока пченица	1001.901	0	0	0	0
--- друга пченица	1001.902	0	0	0	0
--- наполица	1001.909	0	0	0	0
Ориз	1006.				
- Ориз во лушпа (арпа или суров)	1006.10				
--- семенока	1006.101	0	0	0	0
--- друг	1006.109	0	0	0	0
- Ориз лупен (коотенлиа)	1006.20	0	0	0	0
*) 0701.90 од 15.04. до 15.08. кратенката "ЛБ" се заменува со кратенката "КК"					
*) 0702.00 од 15.03. до 15.01. кратенката "ЛБ" се заменува со кратенката "КК"					
*) 0703.109 од 15.05. до 15.08. кратенката "ЛБ" се заменува со кратенката "КК"					
*) 0704.90 од 10.08. до 30.09. кратенката "ЛБ" се заменува со кратенката "КК"					
*) 0707.00 од 15.02. до 15.07. и од 15.08. до 30.10. кратенката "ЛБ" се заменува со кратенката "КК"					
*) 0709.801 и 0709.809 во периодот од 15.03. до 30.10. кратенката "ЛБ" се заменува со кратенката "КК"					
*) 0807.10 од 15.08 до 30.09. кратенката "ЛБ" се заменува со кратенката "КК"					
- Ориз, полубранширан или бланширан па и полиран или глазиран	1006.30				
--- полубел и бел	1006.301	0	0	0	0
--- полиран и глазиран	1006.309	0	0	0	0
- Кршен ориз (хаск)	1006.40	500	0	0	500
Брашно од пченица или наполица:					
--- пченично	1101.001	0	0	0	0
--- од наполица	1101.009	0	0	0	0
Други шеќери, вклучувајќи хениски чиота лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во цврста состојба, шеќерни сирупи без додатни определба за ароматизација или материи за бојосување; вештачки мед и мешавина на вештачки мед: карамел:					
- Друго, вклучувајќи инвертен шеќер	1702 1702.90				
--- Вештачки мед	1702.901	0	0	0	0
Зеленчук, овошје и други делови на растенија за јадење приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:					
- Краставици и коринџиони	2001.10				

1	2	3	4	5	6
--- КРАСТАВИЦИ	2001.101	3	5	5	13
--- КОРНИШОНИ	2001.109	3	5	5	13
- Друго:					
--- ПЛОДОВИ ОД РОДОТ "МАЛИНОУТИ"					
--- ОБОБИ ОЛАТКИТЕ ПИКИРАНИ И					
ПИМЕНТА	2001.902	3	5	5	13
--- ДРУГО:	2001.909				
--- ОЛАТКИ ХИПЕРНИ	2001.9091	3	5	5	13
Помати приготвени или конзервирани					
на друг начин, ообени со оцет или					
оцетна киселина:					
- Помати, цели или во парчиња	2002.10	3	5	5	13
- Друго	2002.90	3	5	5	13
Друг есенечук, приготвен или конзервиран					
на друг начин, ообени со оцет и оцетна					
киселина, самрешат	2004.				
--- АЗВАР	2004.9091	3	5	5	13
Друг есенечук, приготвен или конзервиран					
на друг начин, ообени со оцет и оцетна					
киселина, самрешат					
--- АЗВАР	2006.901	3	5	5	13
Цемови, овошни мипа, мармелади,					
овошни пиреа и овошни пасти добивени					
со варене, со додавање или без					
додавање на шеќер или други есенечука					
са засладување:	2007.				
- Друго	2007.9				
-- ДРУГО	2007.99				
--- ЦЕМОВИ	2007.992	7	10	10	27
Овошни сокови (вклучувајќи мипа од					
грозје) и сокови од есенечук, не-					
ферментирани и без додаток на алкохол,					
со додаток или без додаток на шеќер					
или други есенечука са засладување:					
- Сок од помати	2009.80	0	0	0	0
- Сок од грозје (вклучувајќи и					
мипа од грозје)	2009.80	0	0	0	0
- Сок од јаголица	2009.70	0	0	0	0
- Сок од друго овошје или есенечук:	2009.80				
--- сок од концентрат, од винити	2009.802	50	70	70	190
Квасови (активни или неактивни), други					
едноклеточни микроорганизми; мипи					
(ообени вакцини од тар.бр. 3002):					
приготвени прахови са кичево:					
- Активни квасови	2102.10	30	50	50	130
--- КУЛТУРА НА КВАСОВИ	2102.101				
--- ПИВАРОНИ	2102.102				
--- ДРУГ	2102.109				
Препарати за ооооо и приготвени					
ооооо, немиаки мипади и немиаки					
вациноски есенечука, брашно од оипаи					
и приготвени оипаи (оооо):	2103.				
- Кечап и други ооооо од помати	2103.20	3	5	5	13
Вино од сиво грозје, вклучувајќи					
зајакнати вина, мипа од грозје,					
ообени оооа од тар.бр. 2009:					
- Вино некино	2204.10				
--- во садови до 2 л.	2204.101	12.000	20.000	30.000	52.000 литри
--- во садови над 2 л.	2204.109	12.000	20.000	30.000	52.000 литри
- Други вина: мипа од грозје со					
зајакна ферментација со додавање					
на алкохол:	2204.2				
-- во садови до 2 л.	2204.21	3.000	5.000	10.000	18.000
--- ВИНО ТРЕПАНО	2204.211	0	0	0	0
--- ВИНО КЛАПИТЕНО:	2204.212	0	0	0	0
---- БЕЛО	2204.2121	0	0	0	0
---- ДРУГО	2204.2129	0	0	0	0
--- ВИНО ДВОСТЕНО	2204.219	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
-- ДРУГО:	2204.28				
--- ВИНО ТРЕПЕЗНО	2204.281	0	0	0	0
--- ВИНО КВАЛИТЕТНО	2204.282	10.000ХЛ	0	0	10.000ХЛ
---- БЕЛО	2204.2821	0	0	0	0
---- ДРУГО	2204.2828	0	0	0	0
--- ВИНО ДРОБЕТНО	2204.283	0	0	0	0
--- ДРУГО	2204.288	0	0	0	0
- Друга мина од грозје	2204.30	0	0	0	0
Веридт и други вина од севно грозје, ароматизирани со растенија или со оредотва за ароматизација:					
- Во садови до 2 л:	2205.10				
--- Веридт	2205.101	10.000	15.000	15.000	40.000литри
--- Друго	2205.108	0	0	0	0
- Друго	2205.90	0	0	0	0
Неденатуриран етил-алкохол, со алкохолна јачина 80% сафат, или појави: етил-алкохол и други алкохоли, денатурирани, со која и да било јачина:					
- Етил алкохол и други алкохоли, денатурирани со која и да било јачина	2207.20	30.000	50.000	50.000	130.000литри
--- Синтетички	2207.201				
--- Други	2207.208				
Неденатуриран етил-алкохол со алкохолна јачина помала од 80% сафатнина: ракии, ликери и други алкохолни питачки; сложени алкохолни производи за производство на питачки:					
- Алкохолни питачки добиени со дестилација на вина, на трппа или комина, од грозје:	2208.20				
--- Винак (коњак), арманак и ол.	2208.201	30.000	50.000	50.000	130.000
--- Лозова и конова ракија	2208.202	0	0	0	0
- Друго:	2208.80				
--- Виноски дестилат	2208.802	0	0	0	0
Трици и други остатоци добиени со процесирање, мелчење или друга обработка на жита и легуминозни растенија, непелетизирани:					
- од пченица	2302.30	0	0	0	0
Тутун, суров и непреработен, отпадоци од тутун:					
- Тутун неожилен (крупнолисен)	2401.10	1.000	1.500	1.500	4.000
- Тутун, делумно или непотпуно оджилен	2401.20	0	0	0	0
- Отпадоци од тутун	2401.30	0	0	0	0
Пџи, цигарилоси и цигари од тутун и замена за тутун:					
- Цигари што содржат тутун	2402.20	30	50	50	130
- Друго	2402.80	0	0	0	0
Портланд-цемент, алуминастен цемент, цемент од глина, суперпластен цемент и олични хидраулични цемента, експлуатацијски бојосани и во форма на клинкери:					
- Портланд цемент	2523.2				
--- Други:	2523.28				
--- Други	2523.288	4.500	8.500	8.500	17.500
Руди на олово и концентрати:					
--- концентрати	2607.002	0	0	0	0
Масла добиени од нафта и масла добиени од битуминозни минерали со севно сирови; производи на друго место неопомнати или исклучени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуминозни минерали и ако претставуваат основни состојки на овие производи					
	2710.00				

1	2	3	4	5	6
--- МОТОРНИ БЕНЗИНИ ЕКСПЛУАТАЦИЈИ И АВИО БЕНЗИНИ:	2710.001	100	100	100	300
---- АВИО-БЕНЗИНИ	2710.0011	0	0	0	0
---- МОТОРЕН БЕНЗИН, БЕДОЛОВЕН	2710.0012	0	0	0	0
---- ДРУГ МОТОРЕН БЕНЗИН	2710.0013	0	0	0	0
---- БЕНЗИНИ ЗА ПРЕРАБОТКА И НАМЕШТУВАЊЕ ИЛИ ПРИВАРНИ	2710.0014	0	0	0	0
---- МАСТИФИКАТИ	2710.0015	0	0	0	0
---- СПЕЦИЈАЛНИ БЕНЗИНИ, ДРУГИ	2710.0019	0	0	0	0
--- ГОРИВО ЗА МЛАЗНИ МОТОРИ ОД БЕНЗИНСКИ ТИП	2710.002	0	0	0	0
КЕРОЗИН И ДРУГИ СРЕДНИ МАСЛА.					
ОСОВНИ ГАСНИ МАСЛА:					
--- КЕРОЗИН (ЕКСПЛУАТАЦИЈИ И ГОРИВО ЗА МЛАЗНИ МОТОРИ ОД КЕРОЗИНСКИ ТИП):	2710.004				
---- ПЕТРОЛЕЗ (КЕРОЗИН) ЗА МОТОРИ	2710.0041	0	0	0	0
---- ГОРИВО ЗА МЛАЗНИ МОТОРИ ОД ПЕТРОЛЕЗСКИ (КЕРОЗИНСКИ ТИП)	2710.0042	0	0	0	0
---- ДРУГИ КЕРОЗИНИ	2710.0049	0	0	0	0
--- ДРУГИ СРЕДНИ МАСЛА И ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ТИЕ МАСЛА	2710.005				
---- ДРУГО	2710.0059	0	0	0	0
ГАСНИ МАСЛА:					
--- ДИЗЕЛ ГОРИВО	2710.006	0	0	0	0
--- ДРУГИ МАСЛА	2710.008	0	0	0	0
ГАСНИ МАСЛА ЗА ГОРЕЊЕ НА ДРУГО МЕСТО НЕОПОМЕНАТИ НИТУ ОПЕРАЦИИ:					
--- ДРУГИ (МАСУТ)	2710.010	0	0	0	0
НАФТЕНИ ГАСОВИ И ДРУГИ ГАСОВИТИ ЈАГЛЕВОДОРОДНИ					
--- ДРУГО:	2711.19				
--- МЕШАНИЦИ НА ПРОПАН И БУТАН	2711.191	1000	1000	1000	3000
МИНЕРАЛНИ ИЛИ ХЕМИСКИ ГУБРИВА ШТО СОДРЖАТ ДВА ИЛИ ТРИ ГУБРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЈУМ, ДРУГИ ГУБРИВА: ПРОИЗВОДИ ОД ОВАА ГЛАВА ВО ФОРМА НА ТАБЛЕТИ ИЛИ СЛИЧНИ ФОРМИ ИЛИ ВО ПАКУВАЊЕ ДО 10 КГ. БРУТО МАСА:					
- МИНЕРАЛНИ ИЛИ ХЕМИСКИ ГУБРИВА ШТО СОДРЖАТ И ГУБРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ - АЗОТ, ФОСФОР И КАЛИЈУМ	3105.20	1.000	1.250	1.250	3.500
- АМОНИЈАКИДРОГЕНОРТОФОСАТ (МОНОАМОНИЈАФОСАТ) И НЕГОВИ МЕШАНИЦИ СО ДИАМОНИЈАКИДРОГЕНОРТОФОСАТ (ДИАМОНИЈАФОСАТ)	3105.40	1.000	1.000	1.000	3.000
- ДРУГИ МИНЕРАЛНИ И ХЕМИСКИ ГУБРИВА ШТО СОДРЖАТ ДВА ГУБРИВНИ ЕЛЕМЕНТИ АЗОТ И ФОСФОР:	3105.5				
--- ШТО СОДРЖАТ НИТРАТИ И ФОСАТИ:	3105.51				
--- КОМБИНИЦИИ	3105.511	1.000	1.250	1.250	3.500
ЦЕПКИ, ПРЕГА И ПРИБОЈ ЗА ИЛИ (НА ИЛИ, ОКО ЧИНИ, КОЛЕНА ИЛИ СЛИЧНИ, ОД ИЛИ СТРИКИ МАСИ					
	3917.				
- ЦЕПКИ И ПРЕГА КИЧКИ	3917.11				
--- ОД ПОЛИМЕРИ НА ЈАВНИ-ПОЛЮМИ	3917.123	20	30	30	30
СТАГАНИ КОНИ ОД РОБУМА И КОНИСТАНИ, БЕЗ ДИСКА, СОВЕН СТАГАНИТЕ КОНИ ОД ТАБ.БР. 4108. И 4109:					
	4104.				
- ДРУГИ СТАГАНИ КОНИ, РОБУДСКИ И ОД КОНИСТАНИ, ПРЕРОДНИЦИ ИЛИ ТРАНСФОРТИРА СОВЕРШЕНИ ИЛИ ДОСТАВЕНИ ПО СТАГАНИТЕ	4104.11				
- ДИЧКИ	4104.12				
- ДОСТАВЕНИ	4104.129	10.000	10.000	10.000	1.30.000
ПРОТЕКТИВНИ ИЛИ УПОТРЕБУВАНИ НАПОМЕНАНИ ИНТЕРНАТНИ ГУМНИ: ПОНИИ ГУМНИ И ГУМНИ СО					

1	2	3	4	5	6
ПОВРНИШИ КОПОРИ, ИЗМЕНИЛИВИ ПРОТЕКТОРИ (ГАЗЕЧКИ СЛОЈ) И ШТИПНИШИ ОД ГУНА: 4012.					
- ПРОТЕКТИВАНИ ГУНИ 4012.10	0	0	0	0	0
- УПОТРЕБУВАНИ ИНЖЕНАТОРИ КОМПЛЕКСНИ ГУНИ 4012.20	0	0	0	0	0
- Друго 4012.90	0	0	0	0	0
Кутини, вивејни и други контеинтери за ПАКЕТАЊЕ ОД КАРТИЗА, КАРТОНИ, РЕЛУ- ЛОЗНА ВАТА И ЛИСТОВИ ИЛИ ЛЕНТИ ОД ЦЕЛУЛОЗНИ ЕМАКНА; КАРТОНАЖНИ ПРОИЗВОДИ ОД КАРТИЗА ИЛИ КАРТОН, РЕГИСТРАТОРИ И ДРУГО ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО КАНЦЕЛА- РИИ, ДУКАНИ И СЛИЧНО 4819.					
- Вивејни и каси со широчина на осно- вата од 40 см или поголема 4819.30	80	120	120	120	120
Керамички, делови на стакли, украси и и други производи за градежништвото, од КЕРАМИКА 6905.					
- Керамички 6905.10	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Фероалиумни 7202.					
- Фероалиумни 7202.1					
--- со содржина над 2% по маса ЖАГЛЕРОД 7202.11	10	15	15	15	15
- Фероалиумни 7202.2					
--- со содржина над 85% по маса ОЛИВИНИИ 7202.21	0	0	0	0	0
- Фероалиумни 7202.30	0	0	0	0	0
ФЕРОКОНИ 7202.4					
--- со содржина над 4% по маса ЖАГЛЕРОД 7202.41	0	0	0	0	0
- Фероалиумни 7202.60	0	0	0	0	0
Топловодни преносни производи од ЖЕЛЕЗО ИЛИ НЕЖЕЛЕЖЕН МЕТАЛ СО ШИРОЧИНА 600 мм или поголема, НЕМАТОТАНИ И НЕМАТОТАНИ 7203.	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
- Во поклоп, само топло водни, со дебелина помала од 3 мм и минимална дебелина на разликот од 275 MPa или со дебелина 3 мм и поголема и минимална дебелина на разликот од 365 MPa: 7203.1					
--- со дебелина поголема од 10 мм 7203.11					
- Немамотани (стабилни), само топло водни, со дебелина помала од 3 мм и минимална дебелина на разликот од 275 MPa или со дебелина 3 мм и поголема и минимална дебелина на разликот од 365 MPa: 7203.13					
Балани на четирите бочни страни или во затворен канибар, со широчина до 1250 мм и со дебелина 4 мм или поголема, без шари во внатреш- носта 7203.131					
- двестри, со дебелина над 10 мм 7203.132					
- двестри, со дебелина од 4,75 до 10 мм 7203.133					
- двестри, со дебелина 3 мм и поголема, но помала од 4,75 мм 7203.134					
- двестри, со дебелина помала од 3 мм 7203.135					
- Други, немамотани (стабилни), само топло водни: 7203.14					
--- Балани на четирите бочни страни или во затворен канибар со широчина до 1.250 мм и дебелина 4 мм и поголема, без шари во внатреш- носта 7203.141					
--- двестри, со дебелина над 10 мм 7203.142					
--- двестри, со дебелина од 4,75 мм до 10 мм 7203.143					
--- двестри, со дебелина 3 мм и по- голема, но помала од 4,75 мм 7203.144					
--- двестри, со дебелина помала од 3 мм 7203.145					
- Други: 7203.146					

1	2	3	4	5	6
--- само површински третирани или просто сечени по форми	7200.901				
--- други	7200.900				
120. Плоскати балини произведени од железо или легирани желик, со ширина 600 mm или пого- лема, ладно балини (ладно редуцирани), неплатинирани и неелектролизирани	7209.	800	700	700	1,900
--- Прсти, во пакети, само ладно балини:	7209.1				
--- со дебелина 3 mm и поголема	7209.21				
--- со дебелина поголема од 1 mm, но помала од 3 mm	7209.22				
--- широк под 1.600 mm	7209.221				
--- други	7209.220				
--- со дебелина од 0,5 до 1 mm:	7209.23				
--- со ширина под 1.600 mm	7209.231				
--- други	7209.230				
--- со дебелина помала од 0,5 mm:	7209.24				
--- за електролитичко ковалентување со дебелина од 0,15 до 0,20 mm	7209.241				
--- други	7209.240				
--- Неплатинирани (во табли), само ладно балини, со дебелина помала од 3 mm и минимална граница на раздвуктање од 275 MPa или со дебелина од 3 mm и поголема и минимална граница на раздвуктање од 355 MPa:	7209.3				
--- со дебелина од 3 mm и поголема	7209.31				
--- со дебелина поголема од 1 mm, но помала од 3 mm:	7209.32				
--- со ширина под 1.600 mm	7209.321				
--- други	7209.320				
--- со дебелина од 0,5 до 1 mm	7209.33				
--- со ширина под 1.600 mm	7209.331				
--- други	7209.330				
--- со дебелина помала од 0,5 mm	7209.34				
--- Прсти, неплатинирани, (во табли) само ладно балини:	7209.4				
--- со дебелина 3 mm и поголема	7209.41				
--- со дебелина поголема од 1 mm, но помала од 3 mm:	7209.42				
--- со ширина под 1.600 mm	7209.421				
--- други	7209.420				
--- со дебелина од 0,5 до 1 mm	7209.43				
--- со ширина под 1.600 mm	7209.431				
--- други	7209.430				
--- со дебелина помала од 0,5 mm	7209.44				
--- Прсти	7209.40				
--- само површински обработени или просто сечени по форми остри преобразовна и квалитетна	7209.401				
--- други	7209.900				
Плоскати балини произведени од желик или легирани желик, со ширина 600 mm или поголема платинирани или преелектролизирани:	7210.				
--- Електролитички преелектролизирани со цинк	7210.3	130	200	200	130
--- од цинк со дебелина помала од 3 mm и минимална граница на раздвуктање од 275 MPa или со дебелина од 3 mm и поголема и минимална граница на раздвук- тање од 355 MPa:	7210.31				
--- само површински третирани или просто сечени по форми остри преобразовна и квалитетна	7210.311				
--- други	7210.310				
--- други:	7210.30				
--- само површински третирани или просто сечени по форми, остри преобразовна и квалитетна	7210.301				
--- други	7210.300				
--- На друг начин преелектролизирани со цинк	7210.4	30	50	50	130
--- брановидни:	7210.41				

1	2	3	4	5	6
--- само побршиноски третирани или просто сечени во фотин, сечени правоаголна и квадратна	7210.411				
--- други	7210.419				
--- други:	7210.49				
--- со дебелина над 2 мм и ширина над 1.250 мм:	7210.491				
---- само побршиноски третирани или просто сечени во фотин, сечени правоаголна и квадратна	7210.4911				
---- други	7210.4919				
---- други:	7210.499				
---- само побршиноски третирани или просто сечени во фотин, сечени правоаголна и квадратна	7210.4991				
---- други	7210.4999				
--- обрзани, лакирани или протренирани со пластична маса	7210.70	400	600	600	1.200
--- само побршиноски третирани или просто сечени во фотин, сечени правоаголна и квадратна:	7210.701				
--- преработени со калај, лакирани	7210.7011				
--- пластичнирани, со дебелина над 2 мм и со ширина до 1250 мм	7210.7012				
--- други	7210.7019				
--- други	7210.709				
Плоскати валани производи од жлезото или легирани челик со ширина помала од 300 мм неплатинирани и непреработени	7211.	300	450	450	1.200
Плоскати валани производи од жлезото или легирани челик со ширина помала од 300 мм платинирани или преработени	7212.	70	100	100	270
Првти цевки (на пример, забарени, закочани или затворени на отворен напиг) со внатрешен и надворешен премник надминува 400,4 мм, од железо или челик	7305.	2.100	200	200	2.500
--- Цевки за напостоли или расходи:	7305.1				
--- Забарени надолжно, електрично,					
под заштитен слој	7205.11				
--- други, надолжно забарени	7205.12				
--- други	7205.19				
--- Заштитни цевки, што се користат при дупчење за добивање нафта или гас	7205.20				
--- Првти, забарени:	7305.3				
--- Надолжно забарени	7305.31				
--- други	7305.39				
--- Првти	7305.90				
Првти цевки и шупливи профили на пример: со отворени слеври, забарени, закочани или затворени на отворен напиг), од жлезото или челик	7306.	200	200	200	600
Прачки и профили, од алуминиум:					
--- Од легирани алуминиум	7604.10	10	15	15	40
--- Од легури на алуминиум	7604.2	10	15	15	40
--- шупливи профили	7604.21				
--- друго	7604.29				
Цевки од алуминиум:	7605.				
--- Од легирани алуминиум	7605.10	10	15	15	40
--- Од легури на алуминиум	7605.20	30	50	50	130
--- Врзта, профилни и галки за пив и прачки за врзти од алуминиум	7610.10	0	0	0	0
--- друго	7610.90				
--- одготвени елементи за конструкц ии од алуминиум	7610.901	0	0	0	0
--- друго	7610.909	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
Машини алатници за обработка на метали со општемале на стеготини (ексклузивно ги машините со работни единици на водилките) со дигитал, програмство на стегот (со стегот или глосање), глосање, програмство или програмство на нагон, други стеготини од таб.бр. В45В.	В45В.				
--- Центри за машинска обработка	В45В.10	1	1	1	1
Стеготини за обработка на метали:	В45В.				
--- Хоризонтални стеготини:	В45В.1				
--- вертикални стеготини	В45В.11	1	1	1	1 парч.
Алатни машини за обработка на метал со општемале на стеготини (ексклузивно ги машините со работни единици на водилките), со дигитал, со програмство на стегот (со стегот или глосање), со глосање, програмство или програмство на нагон, други стеготини од таб.бр. В45В.	В45В.				
--- Центри комбинирани машини за обработка на стеготини со дигитал и глосање:	В45В.13				
--- вертикални машини	В45В.13.1	1	1	1	1 парч.
--- Контролни машини:	В45В.13				
--- вертикални машини	В45В.13.1	1	1	1	1 парч.
--- други:	В45В.13.99	1	1	1	1 парч.
Електрични сигнални со електрични сигнални со електрични, ексклузивно ги датумени рефлекторски блокови со електрични сигнални, ултра-виолетови и инфрацрвени сигнални; машини сигнални:	В63В.				
--- други сигнални со електрични, ексклузивно ги датумени и инфрацрвени сигнални:	В63В.2				
--- волфганг халогени:	В63В.21				
--- до 1000 вати	В63В.211	8	10	10	10

413.

Врз основа на член 13 и 14 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94) Владата донесе

година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/96 и 15/96), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АУКЦИСКА РАСПРЕДЕЛБА НА УТВРДЕНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА ПООДДЕЛНИ СТОКИ ЗА 1996 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за аукиска распределба на утврдените контингенти за извоз и увоз на поодделни стоки за 1996

Бр.23-1433/1
24 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

ПРИЛОГ 1

ВИСИНА НА КОТИЗАЦИЈА ПО ПРОИЗВОДИ ЧИЈА РАСПРЕДЕЛБА СЕ ВРШИ СО АУКЦИЈА

Прва група – 2.000 денари

Тарифен број

Крап жив

0301.93

Пастрмка свежа или разладена

0302.11

Сушен зеленчук – кромид

0712.20

Праски

0809.30

Пиперка сува, некршена и немелена

0904.201

1	2
Пиперка сува, кршена или мелена	0904.209
Краставици приготвени или конзервирани	2001.101
Корнишони приготвени или конзервирани	2001.109
Пиперки подготвени или конзервирани	2001.902
Слатки пиперки приготвени или конзервирани	2001.9091
Домати, цели или во парчиња	2002.10
Друго	2002.90
Ајвар	2004.9091
Ајвар	2005.901
Џемови	2007.992
Сок од концентрат од вишни	2009.802
Кечап и други сосови од домати	2103.20
Етил алкохол и други алкохолни денатурирани со која и да било јачина	2207.20
Портланд цемент	2523.299
Џевки од полимери на винил хлорид	3917.23
Вреки и кеси со широчина на основата од 40 см или поголема	4819.30
Керамиди	6905.10
Сијалици до 1.000 вати	8539.211
Втора група – 3.000 денари	
Вина пенливи во садови до 2 литра	2204.101
Вина пенливи во садови над 2 литра	2204.109
Други вина во садови до 2 литра	2204.21
Вермут	2205.101
Вињак, Коњак, Армањак и слично	2208.201
Цигари што содржат тутун	2402.20

414.

Врз основа на член 24-в од Законот за дополнување на Законот за претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17 април 1996 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈП
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА
„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ**

1. За генерален директор на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на елек-

тричната енергија „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, се именува д-р Панде Лазаров, рударски инженер, досегашен вршител на должноста генерален директор на Претпријатието.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1421/1
17 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
Бранко Цвешковски, с.р.

415.

Врз основа на член 24-в од Законот за дополнување на Законот за претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ЈП МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ**

1. За генерален директор на Јавното претпријатие Македонски железници – Скопје се именува Стојан Наумов, дипл. машински инженер, досегашен вршител на должноста генерален директор на Претпријатието.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1420/1
17 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
Бранко Црвенковски, с.р.

416.

Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17 април 1996 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СО ОПШТЕСТВЕН КАПИТАЛ**

1. За директор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал се именува м-р Верица Хаџивасилева-Марковска, досегашен вршител на должноста директор на Агенцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1419/1
17 април 1996 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија
Бранко Црвенковски, с.р.

417.

Врз основа на член 37 од Законот за платниот промет („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 9/94 и 65/95), министерот за финансии донесува

НАРЕДБА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ЈАВНИ ПОТРЕБИ**

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите за јавни потреби („Службен весник на РМ“ број 7/94, 21/94, 38/95 и 2/96) во делот I – Приходи на Републиката и на единиците на локалната самоуправа точка 9 – Приходи што ги остваруваат органите на управата, правосудните органи и други приходи потточка 9.1., по бројот 10) се додава нов број 11 кој гласи:

„11) 840–6275 – надомест за изработка на просторни и урбанистички планови.“

2. Во делот II Приходи на социјални фондови, точка 11 – Фонд на пензиското и инвалидското осигурување, потточка 11.1., по бројот 12) се додава нов број 13) кој гласи:

„13) 843–448 – дивиденда по основ на акции стекнати од трансформацијата“.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Број 13-2811/1
18 април 1996 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Таки Фити, с.р.**

418.

Врз основа на член 1 и 6 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 и 36/89) и членовите 12, 13 и 18 од Правилникот за работа, Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, именуван со Одлука на Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 57/95), на својата седница одржана на 18.04.1996 година ја донесе следната

ОДЛУКА**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЗА 1996 ГОДИНА ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА****НАГРАДАТА СЕ ДОДЕЛУВА НА:**

1. Проф. д-р Аница Карговска-Клисарева, за трудот: „Анатомски атлас на централниот нервен систем“
2. Проф. д-р Цветан Грозданов, за трудот: „Свети Наум Охридски“
3. Проф. д-р Данчо Давчев, за трудот: „Мултимедиски системи – состојба, истражување, развој и наше искуство“
4. Д-р Вангелија Десподова, д-р Кита Бицевска, д-р Димитар Пандев и Љупчо Митревски; под редакција на д-р Вангелија Десподова, за трудот „Карпинско евангелие“
5. Д-р Орде Ивановски, за трудот: „Димо Хаџи Димов – живот и дело“

Претседател на Одборот за
доделување на наградата „Гоце Делчев“
акад. **Никола Узунов, с.р.**

419.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 април 1996 година, донесе

ОДЛУКА**1. СЕ УКИНУВААТ:**

а/ членовите 1 и 2 од Одлуката за поништување на Одлуката за утврдување на општ интерес и определување на локација за изградба на бензинска пумпа на патот Струмица–Штип, бр. 02–160/1, донесена од Собранието на Општина Струмица на 15 јуни 1995 година, и

б/ Одлуката за определување на локација за изградба на бензинска пумпа во Струмица бр. 02–169/1, донесена од Собранието на Општина Струмица на 15 јуни 1995 година.

2. СЕ УКИНУВА Решението У. бр. 257/95 и У. бр. 288/95 за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз основа на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука,

донесено од Уставниот суд на Република Македонија на 13 септември 1995 година.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на Душко Лазаревски од Струмица, со решенијата У. бр. 257/95 и У. бр. 288/95 од 13 септември 1995 година и од 6 март 1996 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија и со член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

Воедно, со Решението од 13 септември 1995 година Судот го уважи барањето за изрекување на временна мерка и ги запре од извршување поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз основа на актите означени во точката 1 од оваа одлука.

5. На седницата Судот утврди дека со Одлуката за утврдување на општ интерес и определување на локација за изградба на бензинска пумпа на патот Струмица–Штип, бр. 02-455/1, донесена од Собранието на Општина Струмица на 15 октомври 1993 година, било утврдено дека е од општ интерес изградба на бензинска пумпа на наведениот пат и се определува локација за таа намена (КП бр. 6396/1 и КП бр. 6396/2), при што за инвеститор се определува Приватното претпријатие „Пирин“ од Струмица.

Понатаму, со одлуката означена во точката 1 под а/ од оваа одлука се поништува напред наведената одлука (член 1), при што се определува дека таа влегува во сила со денот на донесувањето (член 2), а со одлуката означена во точката 1 под б/ од оваа одлука се определува на истата локација (КП бр. 6396/2) да се гради ист објект (бензинска пумпа), со тоа што за инвеститор се определува Приватното претпријатие „Национал“ од Струмица.

6. Со член 54 став 1 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85, 118/89, 38/90 и 62/93), кој важел во време на донесувањето на оспорените одлуки, се определува дека за места кои се надвор од населените места и за кои не е донесен урбанистички план, локација за изградба на стопански објекти, може да се издаде врз основа на општ акт на собранието на општината за објекти од општинско значење.

Согласно член 25 став 1 од Законот за просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/96), кој е во сила од 1 февруари 1996 година, изградбата во населено место кое нема урбанистичка документација за населено место во општина, може да се врши, до нејзино донесување, под услови и на начин што со општ акт ќе ги утврди општината.

Од изнесените законски одредби произлегува дека општината има овластување да донесува општ акт со кој определува локација и други услови и начин на изградба на објекти, ако за локацијата нема план.

Со оглед на тоа што со член 1 од одлуката означена во точката 1 под а/ и со одлуката означена во точката 1 под б/ од оваа одлука се определува локација на место кое е урбанистички уредено за иста намена со Одлуката од 15 октомври 1993 година, Судот оцени дека тие не се во согласност со наведените законски одредби, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Според член 52 став 1 од Уставот на Република Македонија прописите се објавуваат пред да влезат во сила.

Со оглед на тоа што со член 2 од одлуката означена во точката 1 под а/ од оваа одлука се предвидува Одлуката да влезе во сила со денот на донесувањето односно

пред да се објави, а не со или после објавувањето, Судот оцени дека таа одредба не е во согласност со означената уставна одредба, поради што одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Со оглед на тоа што донесе конечна одлука, Судот согласно член 27 од Деловникот на Судот, одлучи да ја укине времената мерка.

9. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

10. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Митајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 257/95 и 288/95
17 април 1996 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд
на Република Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на семејствата на паднатите борци („Службен весник на Република Македонија“ број 13/96), се направени грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

– Во членот 35 став 1 точка 3 ред 4, наместо зборот „по“ треба да стои зборот „до“.

– Во членот 42 став 2, наместо зборовите: „став 2“ треба да стојат зборовите: „став 1“.

Број 13-1356/2
23 април 1996 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија

СПОГОДБИ

12.

Врз основа на член 35 од Уставот на Република Македонија, поаѓајќи од потребата за создавање услови за продуктивно вработување на инвалидни лица, а имајќи ги предвид досегашните резултати од политиката на планот на вработување на невработените инвалидни лица, Министерството за труд и социјална политика, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Републичкиот завод за вработување (во натамошниот текст: учесници во спогодбата), склучуваат

СПОГОДБА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ОС- НОВА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ВРАБО- ТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа спогодба учесниците во спогодбата ги уредуваат односите во обезбедувањето материјална основа заради создавање на услови за продуктивно вработување на инвалидни лица како и начинот и условите во обезбедување на средствата.

Член 2

Заради создавање на услови за продуктивно вработување на невработените инвалидни лица, учесниците во спогодбата се согласија да учествуваат во обезбедувањето на неповратни средства (надоместок за вработување) по едно вработено лице на неопределено време.

Член 3

Средствата од член 2 на оваа спогодба се доделуваат на претпријатијата кои ќе вработат инвалидни лица за прилагодување на работните услови и набавка на основни средства за продуктивно вработување на инвалидни лица.

Член 4

Учесниците во спогодбата се обврзуваат во своите буџети (финансиски планови и програми) да обезбедат потребни средства за извршување на обврските што произлегуваат од оваа спогодба.

Член 5

Во обезбедувањето на средствата за исплата на надоместокот за вработување по едно инвалидно лице учествуваат:

1. Министерството за труд и социјална политика за вработување на лице со пречки во психичкиот и физичкиот развој ако е корисник на социјална заштита или не е осигурено лице по ниседен основ.

2. Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за вработување на дете со пречки во психо-физичкиот развој – дете на осигуреник.

3. Републичкиот завод за вработување за секое вработено инвалидно лице.

Член 6

Учесниците во спогодбата се согласија при вработувањето на инвалидни лица да обезбедат наод, оценка и мислење од Комисијата за оцена на работната способност на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во случај кога инвалидното лице се вработува на работно место за кое не е оспособено по пат на стручно односно работно оспособување.

Член 7

Учесниците во спогодбата се согласија износот на надоместокот за вработување да го усогласуваат во текот на годината врз основа на порастот на платите во стопанството или порастот на цените на индустриските производи ако е тоа поповолно за претпријатијата, а во зависност од материјалните можности на учесниците во спогодбата.

Износот, постапката и начинот на одобрување на надоместокот за вработување од став 1 на овој член ќе се регулира со посебен акт на учесниците во спогодбата.

Член 8

Меѓусебните обврски утврдени со оваа спогодба не може еднострано да се менуваат или раскинуваат.

Изменување и дополнување на спогодбата се врши на начин и постапка како и за нејзиното склучување.

Член 9

Оваа спогодба влегува во сила од денот на потпишувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1996 година.

Потписници:

1. Министерство за труд и социјална политика
2. Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија
3. Републички завод за вработување

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР**

Пред Општинскиот суд во Дебар заведена е вонпроцесна постапка за докажување на смрт по предлогот на предлагачот Фехми Белчишта од Дебар.

Се повикува секој што знае за животот на Муарем Далип Белчишта поранешен од Дебар да се јави на судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а по истекот на тој рок ќе се спроведе постапката за докажување на смртта.

Од Општинскиот суд во Дебар, Впп. бр. 136/96. (179)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1140/95 од 14.XII.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП „Баковец“, с. Пчиња, Куманово.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, ул. „Бранко Богдански – Гуцман“ бр. 39.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 09.V.1996 година во 11,00 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (793)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 138/96 од 40.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Филмар“ од Куманово, ул. „Браќа Филиповиќ“ бр. 16.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, ул. „Бранко Богдански – Гуцман“ бр. 39.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 9.V.1996 година во 9,00 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (794)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 139/96 од 04.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ „КД – Компанија“ од Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 18.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, ул. „Бранко Богдански – Гуцман“ бр. 39.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 9.V.1996 година во 9,15 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (795)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 934/96 од 04.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Бигор“ од Куманово, ул. „Тоде Мендол“ бр. 51. Тел. 29-058

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јаворка Јовановска од Куманово, ул. „Бранко Богдански – Гуцман“ бр. 39.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 09.V.1996 година во 10,40 часот, соба број 53-а при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (796)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1882/95 од 18.III.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско транспортно претпријатие „Цолс Комерц“ од Скопје, ул. „Австралијска“ бр. 8.

За стечаен судија е одредена Ружица Топличанска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 1-III/7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 08.V.1996 година во 9,20 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (798)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1993/95 од 08.IV.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие „Бубе Пром“ од Скопје, ул. „458“ бр. 3-а.

За стечаен судија е одредена Хариклија Мартиновска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од Скопје, ул. „Бахар Моис“ бр. 1-а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на ден 22.V.1996 година во 9,20 часот соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (933)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1773/95 од 20.II.1996 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „ИДМ-Комерц“ од Скопје, ул. „Рокомија“ бр. 17.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Драган Величковски од Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-112.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавување на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците без одлагање да ги намират долговите кон стечајниот должник.

Рочиште за испитување на пријавите се закажува за 6.V.1996 година во 8,30 часот во соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (768)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 271/96 од 19.III.1996 година е отворена ликвидациона постапка над Трговското услужно претпријатие „Трајверс“ ЦО експорт-импорт – Скопје, ул. „Перо Наков“ бр. 103.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски, од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.V.1996 година, во 9 часот во соба број 60, на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (776)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 329/96 од 02.IV.1996 година отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „КИО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Зеф Љубш Марку“ бр. 54, Скопје.

За ликвидационен управник се определува Драган Величковски, од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите кон ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.V.1996 година, во 11 часот во соба број 53-а, на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (777)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Л. бр. 296/96 од 27.III.1996 година, објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија, услуги на големо и мало „Зо-МИ“ ДОО експорт-импорт – Тетово, ул. „Штипска“ бр. 135 и број на жиро сметка 41500-601-40921.

За ликвидационен управник се определува Беки Есати од Тетово, ул. „Караорман“ бр. 47, телефон 094-32-318.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 06.V.1996 година, во 11,00 часот, во соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (895)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство промет и услуги на големо и мало „МЕЛЛИС“ увоз извоз ДОО Скопје“.

(2129)

Тркалезен печат под назив: „Претпријатие за производство услуги и промет на големо и мало „САНДРА-ПРОМ“ увоз-извоз ц.о.о. Скопје“.

(2130)

Тркалезен печат и штембил под назив: „ПТП „ДЕНИЕЛ“ ул. „Димитрија Чуповски“ бб, Скопје“.

(2131)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 591346 издаден од УВР Тетово на име Џемаили Џемил, с. Тетово, Тетово.

(2173-а)

Пасош бр. 247251 издаден од УВР Тетово на име Рамадани Рамис. Требош, Тетово.

(2182-а)

Пасош бр. 0650659 издаден од ОВР Ресен на име Поповска Катерина, ул. „11 Октомври“ бр. 167, Ресен.

(2134-а)

Пасош бр. 516302 на име Ајрулаи Зулкефли с. Ра-вен, Гостивар.

(2122а)

Пасош на име Поповски Голуб ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 8/1, Штип

(2138-а)

Всена книшка издадена од Собрание на општина М. Брод на име Махмудоски Идрис с. Пласница, М. Брод.

(2122)

Чековна картичка бр. 3861/23 издадена од Стопанска банка Штип на име Манов Иван ул. „8 Март“ бр. 62, Штип.

(2136-а)

Работна книшка на име Жаклина Спасовска, Скопје.

(2139-а)

Пасош бр. 51658 издаден од ОВР Струга на име Шайноски Мухамед с. Лабиништа, Струга

(2140)

Пасош бр. 88399/93 издаден од УВР Тетово на име Невзат Абазис. Синичане, Тетово.

(2132)

Пасош бр. 21515/93 издаден од УВР Тетово на име Сафет Зурапис. М. Речица, Тетово

(2133)

Пасош бр. 21515/93 издаден од УВР Тетово на име Кемал Зурапис. М. Речица, Тетово.

(2134)

Пасош бр. 552871/95 издаден од УВР Скопје на име Насер Мустафа ул. Џон Кенеди бр. 12, Скопје.

(2135)

Пасош бр. 159547/94 издаден од УВР Скопје на име Селвер Рамадани ул. „М. Тито“ бр. 23, Скопје.

(2136)

Пасош бр. 604400/95 издаден од УВР Тетово на име Али Шабани ул. Дижонска, бр. 31.

(2137)

Пасош бр. 0133590 издаден од ГУВР Скопје на име Бакир Фередин с. Рашче, Скопје.

(2138)

Пасош бр. 787764 издаден од ГУВР Скопје на име Смилев Вангел ул. „Горе Горевски“ бр. 58, Скопје.

(2139)

Пасош бр. 747443/95 издаден од ГУВР Тетово Скопје на име Васвие Амет ул. „Брсјачка Буна“, бр. 149, Скопје.

(2140)

Пасош бр. 284465/94 издаден од УВР Скопје на име Димитрије Таниќ ул. „Владимир Комаров“ бр. 33/II-6, Скопје.

(2141)

Пасош бр. 34274/93 издаден од УВР Скопје на име Витарио Андоновски ул. „М.А. Ченто“ бр. 142/А, Скопје.

(2142)

Пасош бр. 774961 на име Стојменова Ратка ул. „Андо Шурков“ бр. 1, Т. Велес.

(2143)

Пасош бр. 194135 на име Мемеди Рахим ц. Чеграње, Гостивар.

(2144)

Пасош бр. 0981983 на име Кузмановска Милица ул. „Партизанска“ бр. 31/4, Битола.

(2145)

Пасош бр. 0190206 на име Благоица Крстевска, с. Новаци, Битола.

(2146)

Пасош бр. 0342939 на име Штрковски Николче, с. Новаца, Битола (2147)
 Пасош бр. 0020683 на име Китановски Ладе ул. „Кирил и Методиј“ бр. 90. Делчево. (2148)
 Пасош бр. 327443/94 издаден од УВР Скопје на име Абдулметалип Синани ул. „Дижонска“ бр. 23/8, Скопје.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 12 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец април 1996 година која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 8.900,00 денари.

Министер,
 Насер Зибер, с.р.

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец април 1996 година неможе да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

Шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	7.555
0102	Производство на јаглен	4.908
0105	Производство на нафтени деривати	9.014
0106	Производство на железна руда	–
0107	Црна металургија	4.630
0108	Производство на руди на обоени метали	5.153
0109	Производство на обоени метали	8.550
0110	Преработка на обоени метали	6.145
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	5.753
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	5.200
0113	Металопереработувачка дејност	4.414
0114	Машиноградба	5.325
0115	Производство на сообраќајни средства	5.699
0117	Производство на електрични машини и апарати	4.764
0118	Производство на базни хем. производи	6.113

0119	Преработка на хемиски производи	8.355
0120	Производство на камен, чакал и песок	5.013
0121	Производство на градежен материјал	7.106
0122	Производство на режана граѓа и плочи	4.497
0123	Производство на финални произв. од дрво	3.026
0124	Производство и преработка на хартија	4.076
0125	Производство на текстил. предива и ткаен.	3.390
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.768
0127	Производство на кожа и крзно	3.301
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	–
0130	Производство на прехранбени производи	6.649
0131	Производство на пијалоци	8.484
0132	Производство на добиточна храна	4.984
0133	Производство и преработка на тутун	5.654
0134	Графичка дејност	4.830
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	5.478
0139	Производство на разновидни производи	–
0201	Земјоделско производство	4.605
0202	Земјоделски услуги	6.341
0203	Рибарство	3.544
0300	Шумарство	4.535
0400	Водостопанство	5.155
0501	Високоградба	3.597
0502	Нискоградба и хидроградба	4.352
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	3.541
0601	Железнички сообраќај	6.360
0604	Воздушен сообраќај	9.411
0605	Друмски сообраќај	4.475
0606	Градски сообраќај	6.504
0608	Претоварни услуги	–
0609	ПТТ услуги и врски	8.087
0701	Трговија на мало	4.753
0702	Трговија на големо	7.374
0703	Надворешна трговија	6.800

0801	Угостителство	4.411
0802	Туристичко посредување	6.327
0901	Занаетчиски услуги и поправки	4.996
0902	Лични услуги и услуги на домаќинство	5.461
1001	Уредување на населби и простори	6.770
1002	Станбена дејност	8.749
1003	Комунална дејност	6.211
1101	Банкарство	7.144
1102	Осигурување на имоти и лица	12.229
1103	Услуги во областа на прометот	8.884
1104	Проектир. и сродни техн. услуги	4.994
1105	Геолошки истражувања	6.248
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	6.495
1109	Деловни услуги	8.542
1201	Образование	5.990
1202	Научно истражувачка дејност	6.622
1203	Култура, уметност и информации	6.154
1204	Физичка култура и спорт	5.229
1301	Здравствена заштита	6.373
1302	Општествена заштита на децата и младина и социјална заштита	5.171
1401	Органи на државна власт, единици на локалната самоуправа и други облици	6.271
1402	Самоуправни интересни заедници	6.348
1403	Здруженија	8.624
1404	Политички партии, општествени организации здруженија и други организации	8.077

Министер,
Насер Зибери, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
404. Закон за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна (Пречистен текст)	677
405. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на определувањето на висината на надоместоците за определени материјални трошоци и други примања на	

работниците во републичките органи на управата	679
406. Одлука за определување на царинските контингенти при увоз на стоки во 1996 година	679
407. Одлука за определување на посебни давачки при увоз на одделни прехранбени производи	680
408. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на средствата од Буџетот на Република Македонија за 1996 година за обврските по основ на ненаплатени девизни побарувања на претпријатијата од странство	680
409. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбени производи за кои при увозот претпријатијата и другите правни лица плаќаат посебни давачки	681
410. Одлука за распределба на вишоците на приходите над дозволеното ниво на потрошувачка во 1995 година	681
411. Одлука за изменување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз	682
412. Одлука за утврдување обемот на контингентите за извоз и увоз на стоки од 1.05.1996 до 31.12.1996 година со квартална динамика	686
413. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за аукциска распределба на утврдените контингенти за извоз и увоз на поделени стоки за 1996 година	701
414. Решение за именување генерален директор на ЈП за производство, пренесување и дистрибуција на електричната енергија „Електростопанство на Македонија“ – Скопје	702
415. Решение за именување генерален директор на ЈП Македонски железници – Скопје	703
416. Решение за именување директор на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал	703
417. Наредба за дополнување на наредбата за сметките за уплата на приходите за јавни потреби	703
418. Одлука за доделување на наградата „Гоце Делчев“ за 1996 година за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката	703
419. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 257/95 и 288/95 од 17 април 1996 година	703
Исправка на Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на семејствата на паднатите борци	704

Спогодби

12. Спогодба за обезбедување на материјална основа за создавање на услови за вработување на инвалидни лица	704
Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец април 1996 година	707
Објава за платата по работник која претставува основа за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец април 1996 година	707